



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2283 Институт за медицина на трудот
и техничка сигурност при
Рудници и железарница "Скопје"
31000 СКОПЈЕ

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 1 март 1974
Скопје

Број 9

Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 4 дин. Жиро сметка 40100-601-128

48.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-538
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Данок на доход на основните организации на здружениот труд (данок на доход) се плаќа по стапка од 3%.

Член 2

Данокот на доход што го пресметуваат основните организации на здружениот труд од железничкиот сообраќај и од производството и преносот на електрична енергија им се отстапува во деловниот фонд на тие организации, со намена за реализација на развојните програми.

Член 3

На основните организации на здружениот труд, освен на организациите на здружениот труд од областа на земјоделството, им се намалува даночната основица за делот од доходот што во 1974 и 1975 година ќе го вложуваат во инвестиции за основни средства во областа на земјоделството.

Член 4

Обврзниците на данокот на доход не плаќаат републички данок на личен доход од работен однос според одредбите на Законот за даноците на граѓаните.

Член 5

Со денот на применувањето на овој закон, престанува да важи Законот за воведување на републички данок на средствата за заедничка потрошувачка („Службен весник на СРМ“ бр. 7/68, 20/68 и 45/72).

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

49.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-539
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВРЗ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството (средства на Републиката) се пренесуваат врз организациите на здружениот труд, според одредбите на овој закон.

Член 2

Средствата на Републиката се состојат од:
— средства пренесени од федерацијата со Законот за пренесување на средствата, правата и обврските на федерацијата за инвестиции во стопанството врз републиките и автономните покраини;
— средства формирани во Републиката за инвестиции во стопанството од поранешниот Републички инвестиционен фонд; и
— други средства што им припаѓаат на овие средства на Републиката.

Член 3

На товар на средствата од член 2 на овој закон, ќе се извршуваат обврските на Републиката создадени од тие средства, што се утврдени со републички и пренесени според сојузни прописи.

Член 4

Во периодот од 1976—1985 година, од средствата од член 2 на овој закон, ќе се издвои износот од 800 милиони динари за:

- учество во изградбата на основните објекти во хидроме-лиоративните системи 300 мил. дин.
- учество во рударско-истражувачки работи 300 мил. дин.
- финансирање пошумувањето на голините 100 мил. дин.
- учество во изградбата на пат-ишта од IV ред 100 мил. дин.

Средствата од претходниот став, во еднакви годишни износи, ќе се користат според програмите што ќе ги одобри Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Средствата на Републиката, по намалувањето за средствата од член 3 и 4, се пренесуваат на организациите на здружениот труд — корисници на кредити од средствата од член 2 на овој закон, и тоа:

1. средства до износ од 285 мил. динари — на организациите на здружениот труд што имаат високо застапена застарена и нефункционална опрема или користеле кредити под неповолни услови, а имаат карактер на основна инфраструктура, како и на организации на здружениот труд што имаат посебно значење за структурниот развој на Републиката, а работат под отежнати услови на стопанисување;

2. средства по користените кредити — на организациите на здружениот труд од културната и социјалната дејност, како и од дејноста на општествените и државните органи и служби;

3. средства во износ од 6.200 мил. динари — на сите организации на здружениот труд — корисници на кредити и тоа:

- во периодот од 1976—1980 година во износ од 1.154 мил. динари со намалување на обврските по кредитите со состојба на 31. XII. 1975 година за 40%;
- во периодот од 1981—1985 година во износ од 1.194 мил. динари со намалување на обврските по кредитите со состојба на 31. XII. 1975 година за 48%;
- по 1985 година до крајот на отплатниот рок, во целосен износ на обврските од 3.852 мил. динари.

Извршниот совет ќе ги определи организациите на здружениот труд од став 1, точка 1 од овој член и ќе ги утврди износите на средства што се пренесуваат врз секоја организација на здружениот труд.

Пренесувањето на средствата од претходниот став ќе се изврши во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овој закон, а најдоцна до 31 март 1974 година.

Член 6

Обврските од член 3 на овој закон, што стасуваат по 1985 година, ќе се извршуваат на товар на средствата на Републичкиот буџет.

Член 7

За износот на средствата што се пренесуваат според член 5 на овој закон, корисниците на кредити ќе го зголемат својот деловен фонд.

Член 8

Стопанската банка — Скопје и другите деловни банки преку кои се одобрени кредити од средствата од член 2 на овој закон ќе ја утврдат положбата на кредитите на 31. XII. 1975 година и ануитетите на тие кредити, по години, до крајот на 1985 година.

Член 9

Корисниците на кредити се должни ануитетите од член 8 на овој закон да ги уплатуваат на посебна сметка на Републиката што се води во Стопанската банка — Скопје.

Член 10

Службата на општественото книговодство ќе го контролира спроведувањето на Законот.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

50.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за организација на превозот во патниот сообраќај, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-534
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕВОЗОТ ВО ПАТНИОТ СООБРАКАЈ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Организацијата на превозот во патниот сообраќај се уредува според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него.

Со овој закон се уредува и организацијата на превозот со запрежни возила во патниот сообраќај.

Член 2

Превозот на патници со моторни возила во патниот сообраќај може да се врши како јавен превоз или како превоз за сопствени потреби.

Јавен превоз, во смисла на овој закон, е таков превоз на патници и стока, кој под еднакви услови е достапен на секого и се врши како трајна стопанска дејност.

Превоз за сопствени потреби, во смисла на овој закон, е превозот на патници и стока што служи за задоволување на сопствените потреби на превозникот.

Член 3

Јавен превоз можат да вршат организациите на здружениот труд на кои таквиот превоз им е основна дејност и доколку ги исполнуваат условите пропишани со овој закон.

Јавен превоз можат да вршат и другите организации на здружениот труд, доколку ги исполнуваат условите пропишани за вршење на таков превоз и ако таа своја дејност ја регистрираат според важечките прописи.

Јавен превоз можат да вршат и граѓани на кои тоа им е основно занимање, под условите пропишани со овој закон.

Член 4

Јавен превоз може да се врши само со моторно и запречно возило кое, покрај условите утврдени со прописите за безбедност на сообраќајот, ги исполнува пропишаните техничко-експлоатациони услови и ги има својствата предвидени со југословенските стандарди.

Под техничко-експлоатациони услови, во смисла на овој закон, се подразбираат условите што моторното и запречното возило, во зависност од видот и карактерот на превозот, мора да ги исполнува заради обезбедување на квалитетен превоз.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да ги пропише техничко-експлоатационите услови на моторните возила.

Општината ќе ги пропише техничко-експлоатационите услови на запречните возила.

Член 5

Моторните возила со кои се врши превоз мораат да имаат посебна превозна исправа која треба да содржи особено: ознака на возилото со кое се врши превозот, податоци за тоа за кого и што се превезува, податоци за посадата на возилото и движењето на возилото за време на превозот.

Одредбата од претходниот став не се однесува на товарните возила со кои граѓаните вршат јавен превоз на стока или превоз на стока за сопствени потреби.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за превозната исправа на моторните возила во патниот сообраќај.

Член 6

Надзор над извршувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, вршат органите на управата надлежни за работите на инспекцијата во патниот сообраќај.

II. ЈАВЕН ПРЕВОЗ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ШТО ГО ВРШАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Услови за вршење на јавен превоз

Член 7

Јавен превоз во патниот сообраќај можат да вршат организациите на здружениот труд што ги исполнуваат пропишаните минимални услови во поглед на носивоста на превозните капацитети, техничката опременост, заштитниот простор за сместување и обезбедување на возилата и стручноста на кадрите, и тоа кои:

1. имаат моторни возила за превоз на патници (автобуси) чија носивост изнесува најмалку 1500 седишта, односно моторни возила за превоз на стока чија носивост изнесува најмалку 750 тона,

2. имаат организиран сервис екипиран со потребен број на машини и уреди за редовно одржување на предвидените превозни капацитети, а особено: уред за контрола на сопирачките, уред за проверување на светлосните уреди, уред за миенење и подмачкување на возилата, уред за мерење на бучавата на моторот, густината на издувните гасови, температурата на возилото и др.,

3. имаат заштитен простор за минимум една половина возен парк со кој располага организацијата, и

4. имаат најмалку по еден дипломиран сообраќаен инженер или сообраќаен инженер, дипломиран машински инженер или машински инженер и потребен број на сообраќајни техничари и автомеханичари.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи во смисла на претходниот став.

2. Јавен превоз во линискиот патен сообраќај

Член 8

Јавен превоз во линискиот патен сообраќај е превоз кој се врши на определени релации, по однапред утврден возен ред, а за кој цената и другите услови на превозот однапред се утврдуваат со тарифа.

Член 9

Возниот ред и тарифата ги утврдува превозникот.

Член 10

При утврдувањето на возниот ред превозникот е должен да го обезбеди минималното време на возењето на релациите, односно линиите и нивните делови да им одговараат на дозволените брзини и на густината на сообраќајот, односно на состојбата и техничко-сообраќајните карактеристики на односниот пат.

Возниот ред ги содржи релациите на кои се врши јавниот превоз во линискиот патен сообраќај, бројот и видот на линијата, редоследот на станиците и постојките и нивната оддалеченост од почетната станица, времето на поаѓањето и доаѓањето за секоја станица, периодот во кој се одржува линијата и рокот на важење на возниот ред.

Во возниот ред превозникот е должен, покрај елементите определени во претходниот став, да ја наведе и приклучната врска со возила од други линии во патниот сообраќај, односно со други превозни средства.

Возилата, кои според возниот ред имаат приклучна врска со други превозни средства за превоз на патници, се должни да ги причекаат во случај на нивно задоцнување.

Времето за задолжително чекање од претходниот став се утврдува со возниот ред, со тоа што не може да изнесува помалку од 30 минути ни повеќе од еден час.

Тарифата содржи цени и други услови на превозот, како и сите податоци потребни за пресметување на цените на превозот и на надоместоците за споредните услуги на превозникот.

Возниот ред и тарифата задолжително се публикуваат преку единствен официјален возен ред, најмалку 15 дена пред денот на влегувањето во сила на возниот ред.

Член 11

Организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во линискиот патен сообраќај се должни своите возни редови да ги усогласат меѓусебно, а во границите на можноста и со возните редови на железничкиот и воздушниот сообраќај заради обезбедување на континуиран превоз.

Член 12

Возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај мораат да бидат усогласени така што, според расположливите превозни капацитети, да им одговараат на потребите на патниците во линискиот патен сообраќај на определено подрачје.

Член 13

Возните редови за превоз на патници во линискиот патен сообраќај на територијата на Социјалистичка Република Македонија, превозниците ги усогласуваат преку Деловната заедница.

Усогласувањето е јавно и на него можат да присуствуваат претставници на сите заинтересирани организации, општини и граѓани.

Времето на одржувањето на усогласувањето се објавува во дневниот печат најмалку 15 дена пред неговото одржување.

Член 14

При усогласувањето на возните редови превозниците се должни да водат сметка за барањата и предлозите на заинтересираните организации, општините и граѓаните.

Член 15

Усогласен возен ред е возниот ред на кој не ставиле приговор превозниците што се заинтересирани за превозот на линијата, чии возен ред се утврдува, како и заинтересираните општини.

За усогласените возни редови Деловната заедница му издава потврда на превозникот.

Усогласените возни редови се задолжителни и важат за периодот за кој се донесени.

Член 16

Вонредно усогласување на возните редови се врши по барање на превозникот кога:

— Ке настанат промени поради дејството на виша сила, односно околности што превозникот не можел да ги предвиди,

— превозниците ќе се здружат заради заедничко одржување на линији на исти релации (кооперација, здружени организации, деловно-техничка соработка) или кога превозникот ќе престане да ја врши својата дејност, и

— по барање на новоформирана организација на здружениот труд што се регистрирала за вршење на јавен превоз.

Член 17

Ако кон барањето за вонредно усогласување на возните редови превозникот приложи доказ за согласноста на сите превознички организации заинтересирани за вршење превоз на определени релации, Деловната заедница ќе издаде потврда веднаш.

Член 18

Ако превозниците не се спогодат за усогласувањето на возните редови, по спорните работи одлучува посебна арбитражна комисија при Деловната заедница.

Арбитражната комисија се состои од тројца членови. По еден член именуваат Деловната заедница и Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија, а третиот член го именува Стопанската комора на Македонија.

Член 19

Барање за започнување на постапка пред арбитражната комисија можат да поднесат заинтересираните превозници и општините.

Член 20

За расправата пред арбитражната комисија се известуваат превозниците и општините што учествувале во расправата на усогласувањето на спорните возни редови.

Член 21

Арбитражната комисија решава само за спорниот возен ред на предложената линија.

Арбитражната комисија може предложениот возен ред да го прифати или измени, а не и да ја отфрли предложената линија.

Одлуката на арбитражната комисија е конечна.

Член 22

Возниот ред за превоз на патници на меѓуместните автобуски линии на подрачјето на општината, кои немаат карактер на јавен градски сообраќај, се регистрира кај општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај, а возниот ред за превоз на патници на подрачјето на две или повеќе општини се регистрира кај Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Регистрацијата на возните редови се врши врз основа на потврдата што ја издава Деловната заедница, односно одлуката на арбитражната комисија.

Превозникот е должен возниот ред да го регистрира во рок од 30 дена од добивањето на потврдата за извршеното усогласување, односно одлуката на арбитражната комисија.

Член 23

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за регистрацијата на возните редови.

Член 24

Возниот ред задолжително се истакнува на видно место во автобуските станици, автобуските постойки и автобусите.

Истакнувањето на возниот ред во автобуските станици за сите линии што поминуваат низ станицата го врши организацијата чија е автобуската станица.

Организациите на здружениот труд чии линии поминуваат низ автобуската станица се должни возниот ред да ѝ го достават на автобуската станица веднаш по неговото регистрирање.

Истакнувањето на возниот ред во автобуските постойки и автобусите го врши превозникот.

Член 25

Превозникот е должен при регистрацијата на возниот ред на органот надлежен за регистрација да му ја поднесе и утврдената тарифа, како и да го известува за нејзиното изменување и дополнување веднаш по изменувањето, односно дополнувањето.

Член 26

Превозникот мора да се придржува за утврдениот и објавениот возен ред и не може да го укине пред истекот на рокот на важењето.

Возниот ред може да се менува дури кога по пропишана постапка ќе се изврши усогласување и измена на регистрација.

Член 27

Во текот на важењето на возниот ред определена линија може да биде укината во случај:

1. на виша сила и во други вонредни случаи кои, независно од волјата на превозникот, ќе го оневозможат одржувањето на линијата подолго од три месеци, и

2. соединување на средствата на превозниците или склучување на договор за деловно-техничка соработка меѓу превозниците заради заедничко вршење на превоз на определени линии.

Возниот ред на линијата може да биде укинат кога по пропишаната постапка ќе се изврши бришење на неговата регистрација (член 26).

3. Услови за превоз**Член 28**

Возните билети се издаваат по редот на доаѓањето, односно поставувањето на барањето од страна на лицата за издавање на билети, без оглед на должината на релацијата за која се бара возен билет.

Возните билети се издаваат во автобуските станици, на автобуските постойки и туристичките организации овластени од превозникот.

По исклучок од претходниот став, возни билети можат да се издаваат и во автобусите.

Член 29

Превозникот е должен да прими на превоз секое лице или предмет во границите на расположливите места (седишта) во возилото, односно корисната носивост на возилото, ако лицето или предметот ги исполнуваат условите за превоз предвидени со тарифата и ако според важечките прописи не се исклучени од превоз.

4. Членови на посадата на моторни возила во јавниот сообраќај**Член 30**

Членовите на посадата на возилата за јавен превоз на патници за време на службата задолжително носат службена облека. Службената облека ја обезбедува организацијата на здружениот труд.

Член 31

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за службената облека на членовите на посадата на моторното возило.

Член 32

Организацијата на здружениот труд што врши јавен превоз е должна да донесе општ акт со кој ќе го утврди бројот на членовите на посадата на моторните возила и ќе го пропише начинот и условите за вршење на работите на работното место — член на посада на моторно возило.

Член 33

Организацијата на здружениот труд што врши превоз е должна со општ акт да ја утврди обврската за проверување на стручната способност на членовите на посадата на моторното возило.

Организацијата на здружениот труд е должна редовно да ги запознава членовите на посадата на моторните возила со прописите за организацијата и безбедноста на патниот сообраќај, како и со нивните измени и дополнувања.

5. Автобуски станици и автобуски постојки**Член 34**

Автобуската станица и автобуската постојка, во смисла на овој закон, е просторот определен за качување и слегување на патниците во возилото.

Автобуската станица е уреден простор со минимални услови за сместување на патниците во чекална, санитарни објекти и друго, организирана служба за прифаќање и испраќање на возилата и патниците.

Автобуските постојки можат да бидат постојани, условни и привремени.

Постојани автобуски постојки се постојките на кои возилото, според возниот ред, задолжително застанува.

Условни автобуски постојки се постојки на кои возилото застанува ако тоа е предвидено во возниот ред доколку има патници за качување или слегување.

Привремени автобуски постојки се постојки на кои возилото, според возниот ред, задолжително застанува во периодот за кој има потреба од застанување (во определена сезона).

Член 35

Со услугите во станиците и постојките имаат право да се користат сите превозници под еднакви услови.

Член 36

Обележувањето на автобуските станици и автобуските постојки се врши со единствен знак што го поставува и одржува организацијата што управува со автобуската станица, односно постојката.

Автобуските станици можат, покрај знакот од претходниот став, да употребуваат и други знаци и натписи.

Член 37

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за опремувањето, обележувањето и одржувањето на автобуските станици и постојки.

6. Самоуправна внатрешна контрола**Член 38**

Организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз се должни да организираат и вршат постојана самоуправна внатрешна контрола и тоа: дали превозот се врши според одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, дали возилата ги исполнуваат пропишаните техничко-експлоатациони услови, дали членовите на посадата на моторните возила ги вршат работите на работните места според одредбите на општиот акт на превозникот за бројот на членовите на посадата и условите за вршење на работите на работните места.

Организацијата и начинот на вршење на самоуправната внатрешна контрола во сообраќајот, организациите на здружениот труд ја утврдуваат со општи акти.

Член 39

Организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз се должни да ја утврдат организацијата, да го пропишат начинот, времето и условите на вршењето на превозот и водењето на евиденцијата за извршените превози.

7. Слободен патен сообраќај**Член 40**

Јавен превоз во слободен патен сообраќај е превоз, чија релација, цена на превозот, висина на надоместокот за споредните услуги извршени за потребите на лицата и предметите што се превезуваат како и другите услови на превозот, се утврдуваат со договор меѓу превозникот и корисникот на превозот.

Член 41

Организацијата на здружениот труд што врши превоз на патници и стока во слободниот патен сообраќај, не може да прима патници или предмети на станиците и постојките.

Член 42

Со прописот за службената облека на членовите на посадата на моторните возила може да се определи тој пропис во целост или делумно да се применува и на членовите на посадата на моторните возила во слободниот патен сообраќај.

III. ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ДЕЛОВНА ЗАЕДНИЦА**Член 43**

Заради обезбедување на технолошкото единство на системот на превозот на патници и стока организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во патниот сообраќај во Социјалистичка Република Македонија задолжително се здружуваат во деловна заедница и во рамките на заедницата:

— ги утврдуваат основите на организацијата на линискиот превоз на патници,

— ги определуваат условите за воспоставување на линии и обврските за одржување на линиите,

— ги усогласуваат возните редови на автобуските линии со расположливите превозни капацитети и потребите на организациите, општините и граѓаните,

— ги усогласуваат возните редови на автобуските линии со другите гранки на сообраќајот,

— ја утврдуваат опшната програма за развој и унапредување на линискиот патен сообраќај,

— ги утврдуваат мерките за уредно и безбедно вршење на сообраќајот,

— ги определуваат основните мерила и критериуми во утврдувањето на возните редови и тарифите во патниот сообраќај,

— заеднички решаваат за изградбата, одржувањето и искористувањето на автобуските станици и постојки,

— ја утврдуваат организацијата и работата на автобуските станици и постојки,

— ги утврдуваат основите и мерилата за формирање на цените на станичните и другите услуги на автобуските станици и постојки,

— ги утврдуваат обрасците на превозните исправи,

— ја определуваат стручната спрема на работниците во автобуските станици и постојки,

— ја организираат и заеднички ја вршат внатрешната контрола,

— вршат заеднички набавки на превозни капацитети — репроматеријали, гуми, гориво, мази-во и др.,

— ги утврдуваат основите и мерилата за определување на цените во слободниот превоз на патници и стока,

— организираат заеднички транспортно-туристички претставништва во земјата и странство за превоз на патници и стока,

— заеднички настапуваат при експлоатацијата на меѓуреабличките и меѓународните автобуски линии,

— го организираат школувањето, остручување-то, односно преквалификувањето на кадрите во патниот сообраќај,

— заеднички настапуваат во масовни превози на транспортниот пазар,

— ја уредуваат постапката пред Арбитражната комисија,

— вршат и други работи што ќе ги утврдат со општите акти.

Член 44

Деловната заедница има статут. Со статутот на Деловната заедница поблиску се уредуваат прашањата и односите за здружување, како и другите прашања од значење за остварувањето на целите на заедницата и за нејзината работа.

IV. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Член 45

Превоз за сопствени потреби можат да вршат иматели на моторни возила, и тоа:

1. организациите на здружениот труд и други организации, државни органи и други правни лица;

а) ако превозот го вршат лица што се кај нив во работен однос, како и други лица во врска со вршењето на работите од својот делокруг, и

б) ако превозуваат предмети заради задоволување на своите потреби.

2. граѓаните — кога возилото го користат за сопствени потреби.

Како превоз на предмети што го вршат организациите на здружениот труд со цел за задоволување на своите потреби се смета и превозот на предмети што тие ги произвеле, преработиле или поправиле, купиле или продале, дале или зеле под закуп, или примиле на складирање — ако е складирањето нивна дејност.

Ако организацијата на здружениот труд и друга организација, државен орган или друго правно лице врши превоз од став 1, точка 1 на овој член со моторно возило земено под закуп, ќе се смета дека врши превоз за сопствени потреби.

Како превоз на предмети што граѓанинот го врши за сопствени потреби, се смета превозот на предмети што тој во рамките на својата дејност ги произвел, преработил или преправил или за тие цели ги набавил, како и превозот на предмети за потребите на своето домаќинство.

Член 46

Како превоз за сопствени потреби, во смисла на член 45 од овој закон, се смета и превозот на лица со сопствено моторно возило или со моторно возило земено под закуп, што го вршат:

1. хотелските организации и одморалиштата ако вршат превоз на своите гости,

2. здравствените организации — ако вршат превоз на болни,

3. туристичките организации на здружениот труд — ако врз основа на посебен договор вршат превоз на група туристи, без попатно примање на патници, и

4. организациите што вршат аеродромски услуги или други организации на кои им е доверено искористување на воздухопловно пристаниште — ако вршат превоз на патници и нивни придружници од деловниците во градот до воздухопловното пристаниште и обратно.

На превозот за сопствени потреби што го вршат имателите на моторни возила од точка 3 на претходниот став се применуваат одредбите од член 4 на овој закон.

V. ПРЕВОЗ ШТО ВРШАТ ГРАЃАНИ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 47

Јавен превоз на патници и стока со моторни возила граѓаните можат да вршат само во слободен патен сообраќај.

Член 48

Јавен превоз на патници и стока со моторни возила граѓанинот може да врши ако:

1. вршењето на таков превоз му е редовно и главно занимање,

2. има возачка дозвола за моторното возило со кое ќе врши јавен превоз,

3. јавниот превоз го врши со моторно возило што е во негова сопственост,

4. лично управува со моторното возило со кое ќе го врши јавниот превоз, и

5. моторното возило за превоз на патници има најмногу 9 седишта, сметајќи го и седиштето на возачот, а моторното возило за превоз на стока чија носивост не преминува 7 тони.

Член 49

Граѓанинот што врши јавен превоз на патници и стока со моторно возило не може да користи дополнителен труд на други лица како возач или помошник возач.

Член 50

Граѓаните можат да вршат јавен превоз на патници и стока со моторни возила само ако за тоа добијат одобрение.

Издавањето на одобрението за вршење на јавен превоз на патници и стока не може да се одбие ако граѓанинот ги исполнува условите од член 48 на овој закон.

Одобрението го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај.

Член 51

Издадените одобренија за вршење на јавен превоз се впишуваат во одделен регистар.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да го пропише начинот на водењето и образецот на регистарот за издадените одобренија.

Член 52

Висината на надоместокот за извршените услуги во јавниот превоз (цената) превозникот ја определува самостојно според условите на пазарот.

Цената за превозот на патници се определува според должината на патот и бројот на искористените седишта во возилото, а цената за превоз на стока според нивната тежина и должина на патот.

Превозникот е должен да истакне на видно место во возилото ценовник на услугите на превозот.

Превозникот е должен, по барање од корисникот на превозот, да му издаде потврда за наплатената цена.

Член 53

Превозникот може, со одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај, привремено да го запре, односно да го продолжи преку работоводител вршењето на јавен превоз.

Издавањето на одобрение од претходниот став не може да се одбие во случаите кога превозникот е спречен да ја врши дејноста поради:

1. болест, односно боледување,

2. користење на годишен одмор или отсутствување по некој друг основ,

3. воена вежба или вршење на јавна служба,

4. притвор или истражен затвор, и

5. вршење ремонт на возилото.

Привременото запирање од претходниот став ќе се одобри додека постојат причини за спреченоста, но не повеќе од една година.

Одобрение за привремено запирање не е потребно ако запирањето не трае повеќе од 30 дена.

Член 54

Важноста на одобрението за вршење на јавен превоз престанува:

1. со смртта на превозникот,
2. со одјавување, и
3. по силата на законот.

Член 55

Важноста на одобрението за вршење на јавен превоз престанува по силата на законот ако превозникот:

1. ја изгуби деловната способност,
2. со правосилна пресуда или со друг акт му се изрече мерка забрана на вршење јавен превоз или одземање на возачката дозвола,
3. биде осуден на казна затвор подолго од една година или на казна строг затвор,
4. го запре вршењето на јавен превоз повеќе од 30 дена без одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај,
5. јавниот превоз не го врши како редовно или главно занимање,
6. престане да биде сопственик на моторното возило со кое врши јавен превоз.

Член 56

Во случај на смрт на превозникот, неговиот брачен другар, односно старателот на малолетните деца можат да продолжат со вршење на јавен превоз преку работодапител ако немаат други приходи за издржување.

Работоводителот од претходниот став мора да го исполнува условот од точка 2, став 1 на член 48 од овој закон.

Член 57

Јавен превоз преку работодапител се врши врз основа на одобрение од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на патниот сообраќај.

Барање за вршење на јавен превоз преку работодапител може да поднесе брачниот другар, односно старателот на малолетните деца најдоцна во рок од три месеца од денот на смртта на превозникот. Кон барањето се поднесува извод од книгите на умрените за смртта на превозникот и доказ дека работодапителот ги исполнува условите за вршење на јавен превоз.

VI. ПРЕВОЗ СО ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА

Член 58

Јавен превоз со запрежни возила можат да вршат организациите на здружениот труд чија основна дејност им е таков превоз, како и другите организации на здружениот труд, доколку ги исполнуваат условите пропишани за таков превоз и ако таа своја дејност ја регистрираат според важечките прописи.

Член 59

Јавен превоз на патници и стока со запрежни возила, граѓаните можат да вршат само во слободен патен сообраќај.

Запрежните возила со кои се врши јавен превоз на патници и стока мораат да имаат ознака (таблица) дека со нив се врши јавен превоз.

Општината ќе го пропише начинот на обележувањето на запрежните возила со кои се врши јавен превоз.

Член 60

Граѓанинот може да добие одобрение за вршење на јавен превоз на патници и стока ако:

1. е деловно способен,
2. вршењето на јавен превоз му е редовно и главно занимање,
3. располага со возило што ги исполнува условите определени со посебни прописи, и
4. превозот го врши со едно возило.

Одобрението за јавен превоз го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај.

Издадените одобренија за вршење на јавен превоз со запрежни возила се впишуваат во посебен регистар.

Општината ќе го пропише начинот на водењето и образецот на регистрите за издадените одобренија за вршење на јавен превоз со запрежни возила.

Член 61

Превоз за сопствени потреби можат да вршат сите иматели на запрежни возила.

Член 62

Општината ќе донесе поблиски прописи за условите и начинот на вршење на превоз со запрежни возила.

Со прописите од претходниот став може за определено подрачје да се забрани вршење на превоз со запрежни возила.

VII. ГРАДСКИ, ПРИГРАДСКИ И АВТОТАКСИ ПРЕВОЗ

Член 63

Одредбите на овој закон што се однесуваат на: превозната исправа, работата на членовите на посадата, техничко-експлоатационите услови на моторните возила, службената облека и самоуправната внатрешна контрола ќе се применуваат и на организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во градскиот, приградскиот и автотакси превозот, односно на граѓаните што вршат автотакси превоз.

Член 64

Моторните возила со кои граѓаните вршат автотакси превоз мораат да имаат таксиметар.

Член 65

Поблиски прописи за условите и начинот на вршење на градски, приградски и автотакси превоз ќе донесат општините.

VIII. ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 66

Надзор над извршувањето на прописите во патниот сообраќај вршат Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај и општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на патниот сообраќај.

Член 67

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата во патниот сообраќај ги врши сите работи на инспекцијата во патниот сообраќај, освен работите што со овој закон се ставени во надлежност на Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај.

Член 68

Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај се грижи за правилно организирање, вршење и унапредување на инспекцијата на патниот сообраќај, а врши и други работи на инспекција на патниот сообраќај што му се ставени во надлежност со закон.

Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај може непосредно да изврши и одделни инспекциски работи и да преземе определени мерки за кои се овластени општинските органи надлежни за работите на инспекција на патниот сообраќај.

Член 69

Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај има право на општинските органи, надлежни за работите на инспекција на патниот сообраќај, да им издава стручни упатства за примена на републичките прописи во вршењето на инспекциските работи.

Член 70

Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај непосредно ги врши работите од надлежност на општинскиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата на патниот сообраќај кога:

1. во вршењето на работите на органот на инспекцијата на патниот сообраќај постојат битни недостатоци, и

2. во итни случаи поради одлагање може да настане опасност по животот, безбедноста на луѓето и имотот.

Во случаите од точка 1 и 2 од претходниот став Републичкиот инспекторат за патишта и патен сообраќај ќе го извести општинското собрание за преземањето на патниот сообраќај со најмалку три години работно искуство во структурата.

Член 71

Работите од својата надлежност органите на инспекцијата во патниот сообраќај ги вршат преку инспекторите за патен сообраќај.

Член 72

За општински инспектор на патниот сообраќај може да се назначи дипломиран сообраќаен инженер, инженер за патен сообраќај или техничар за експлоатација на патниот сообраќај со најмалку три години работно искуство во структурата.

За републички инспектор може да се назначи дипломиран сообраќаен инженер или инженер за патен сообраќај со најмалку пет години искуство во структурата.

Член 73

Инспекторот за патниот сообраќај ги врши работите на инспекцијата на патниот сообраќај самостојно и донесува решенија во рамките на овластувањата и должностите определени со закон.

Во вршењето на работите на инспекцијата на патниот сообраќај инспекторот на патниот сообраќај проверува особено дали:

1. превозникот е овластен да врши јавен превоз во смисла на одредбите на овој закон.

2. превозот се врши на начинот и под условите предвидени со законот и прописите донесени врз основа на законот,

3. возилата со кои се врши јавниот превоз им одговараат на пропишаните техничко-експлоатациони услови,

4. автобуските станици и постојки ги исполнуваат пропишаните услови, и

5. во меѓународниот патен сообраќај се спроведуваат меѓународните договори и други меѓународни инструменти кои се однесуваат на вршењето на превозот според посебни одредби за јавниот превоз во меѓународниот патен сообраќај.

Во вршењето на работите на инспекцијата на патниот сообраќај инспекторот на патниот сообраќај е овластен да ги прегледува моторните возила, автобуските станици и постојки, договорите, превозните и други исправи, како и другата документација што овозможува увид во работењето на организацијата на здружениот труд или друга организација, друго правно лице и поединци во поглед на извршувањето на одредбите на законот и прописите донесени врз основа на законот.

Во вршењето на работите на инспекцијата инспекторот на патниот сообраќај може да сослушува одговорни лица и сведоци, а по потреба да користи стручни организации и одделни стручњаци, како и да презема други мерки и дејствија за кои е овластен со посебни прописи.

Член 74

Инспекторот на патниот сообраќај има право:

1. да нареди неправилностите што ќе ги утврди да се отстранат во определен рок, и
2. да донесе решение за привремена забрана ако:

а) јавниот превоз се врши спротивно на одредбите од член 3 на овој закон,

б) возниот ред за превоз на патници во линискиот патен сообраќај не е регистриран (член 22),

в) превозот во меѓународниот патен сообраќај организациите на здружениот труд го вршат спротивно на одредбите пропишани за таков превоз, и

г) моторното возило со кое се врши превозот не ги исполнува пропишаните техничко-експлоатациони услови.

Член 75

Инспекторот на патниот сообраќај е должен за најдената состојба и преземените мерки веднаш писмено да го извести органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на патниот сообраќај во седиштето, односно живеалиштето на имателот на моторното возило.

Во случаите од член 73 и 74 на овој закон, инспекторот на патниот сообраќај е должен за најдената состојба и преземените мерки веднаш писмено да го извести работничкиот совет на организацијата на здружениот труд, односно соодветниот орган на управувањето на други иматели на моторни возила.

Ако инспекторот на патниот сообраќај при вршењето на инспекцијата најде дека прописите за безбедноста на сообраќајот или други прописи што се однесуваат на моторното возило не се воопшто применети или не се правилно применети, тој е должен веднаш со решение да го извести органот на управата во чија надлежност спаѓа вршењето на надзорот над извршувањето на тие прописи.

Против решението на инспекторот на патниот сообраќај може во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението, да се изјави жалба до повисокиот орган на управата надлежен за работите на инспекцијата во патниот сообраќај.

Жалбата од претходниот став не го одлага извршувањето на решението ако тоа го бара итноста на мерките определени во решението, како и во случаите од став 3 на овој член.

Член 76

Сите иматели на моторни возила и организациите на здружениот труд што се носители на право за користење на станици се должни на инспекторите на патниот сообраќај да им го овозможат вршењето на инспекцијата, да им даваат потребни известувања и да им ја стават на увид потребната техничка и друга документација.

Член 77

Инспекторите за патен сообраќај имаат посебна легитимација со која се утврдува нивното својство. Легитимацијата ја издава органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на патниот сообраќај.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да го пропише образецот на легитимацијата.

Член 78

На постапката на инспекторот на патниот сообраќај и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на патниот сообраќај, се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Со парична казна од 3.000 до 7.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. врши јавен превоз спротивно на одредбите од член 3, став 1 и 2 на овој закон,

2. не донесе тарифа за јавен превоз во линискиот патен сообраќај (член 9), или ако тој превоз не го врши по однапред утврдената тарифа (член 8),

3. изврши јавен превоз на патници во линискиот патен сообраќај пред да го регистрира возниот ред (член 22), или ако по извршената регистрација не отпочне со превоз на определена линија според регистрираниот возен ред (член 10, став 2),

4. го укине или промени возниот ред спротивно на одредбите од член 26 на овој закон, и

5. своите услуги во станицата не им ги дава под еднакви услови на сите превозници (член 35).

Со парична казна од 500 до 5.000 динари за стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 80

Со парична казна од 500 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. за превоз во патниот сообраќај користи моторни возила што не ги исполнуваат пропишаните техничко-експлоатациони услови (член 4 и член 46, став 2),

2. во својство на превозник:

а) при утврдувањето на возниот ред не го обезбеди минималното време на возење да одговара на дозволените брзини и на густината на сообраќајот на патот, односно на состојбата и сообраќајно-техничките карактеристики на односниот пат (член 10, став 1),

б) не го публикува возниот ред и тарифата преку единствен званичен возен ред (член 10, став 7), и

в) не го регистрира возниот ред за превоз на патници во линискиот патен сообраќај (член 22).

Со парична казна од 100 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 81

Со парична казна од 300 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице, ако во својство на превозник:

1. изврши јавен превоз со моторно возило што нема пропишана превозна исправа или ако таа исправа е неправилно или непотполно пополнета (член 5),

2. не се придржува за утврдениот возен ред (член 9),

3. не се придржува за општиот акт за утврдување бројот на членовите на посадата на моторните возила и за начинот и условите за вршење работите на нивните работни места при вршењето на превозот (член 32),

4. не прими на превоз лице или предмет во границите на расположливите места (седишта) во возилото, односно корисната носивост на возилото, иако лицето или предметот ги исполнува условите предвидени со тарифата, а според важечките прописи не се исклучени од превоз (член 29), и

5. дозволува качување или слегување на патници надвор од станиците или постојките во линискиот патен сообраќај (член 34 став 1).

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 82

Со парична казна од 300 до 6.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1. не постапи по решението на инспекторот издадено врз основа на член 74, точка 1 од овој закон, и

2. оневозможи или го попречува вршењето на работите од делокругот на инспекцијата на патниот сообраќај (член 76).

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 83

Со парична казна од 300 до 6.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд ако:

1. во линискиот превоз на патници не чека на приклучна врска со други возила утврдени со возниот ред (член 10, став 4),

2. не истакне возен ред во автобуските станици, автобуските постојки и автобусите, односно не ѝ го достави изводот од возниот ред на автобуската станица (член 24),

3. не го извести органот надлежен за регистрација за извршените измени и дополнувања на утврдената тарифа (член 25),

4. автобуските билети не ги издава по редот на доаѓањето, односно ставеното барање од лицата (член 28),

5. не обезбеди службена облека за членовите на посадата (член 30),

6. не ги исполнува условите предвидени во став 2 на член 34,

7. не изврши обележување на автобуската станица, односно постојка (член 36),

8. не изврши опремување и одржување на автобуската станица и постојка на начинот предвиден во член 37, и

9. врши јавен превоз со запрежни возила спротивно на член 58.

Со парична казна од 80 до 800 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 84

Со парична казна од 100 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој:

1. врши јавен превоз на патници со моторно возило со повеќе од 9 седишта, сметајќи го и седиштето на возачот, а превоз на стока со моторно возило со повеќе од 7 тони носивост (член 48 точка 5),

2. врши јавен превоз на патници и стока без одобрение (член 50),

3. цената на превозот на патници не ја определува според должината на патот и бројот на искористените седишта во возилото, а цената за превоз на стока според нивната тежина и должината на патот (член 52 став 2),

4. не истакне ценовник на видно место во возилото (член 52 став 3),

5. не издаде, по барање од корисникот, потврда за наплатената цена (член 52 став 4),

6. наплати повисока цена од определената во ценовникот,

7. без одобрение го запре вршењето на јавниот превоз во случаите определени во член 53, и

8. врши автотакси превоз со моторно возило што нема таксиметар (член 64).

Член 85

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако:

1. врши јавен превоз во слободниот патен сообраќај и ако вршењето на таквиот превоз не му е основно занимање (член 48 точка 1),

2. изврши јавен превоз во линискиот патен сообраќај (член 47),

3. своето моторно возило го довери на друго лице за вршење на јавен превоз во слободниот патен сообраќај (член 48),

4. постапи спротивно на одредбите од член 45, став 4, и

5. го оневозможи или спречува вршењето на работите од делокругот на инспекцијата на патниот сообраќај (член 76).

Член 86

Со парична казна од 50 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин кој без одобрение врши јавен превоз со запрежни возила (член 59 и 60).

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

Организациите на здружениот труд, што вршат јавен превоз во патниот сообраќај, се должни својата работа да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 88

Организациите на здружениот труд, што вршат превоз на патници и стока во патниот сообраќај, се должни да се усогласат со пропишаните услови од член 7 на овој закон во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Доколку организациите на здружениот труд не се усогласат во рокот утврден во претходниот став, инспекторот на патниот сообраќај ќе донесе решение за забрана на вршењето на дејноста.

Член 89

До донесување на прописите врз основа на овластувањата од овој закон, ќе се применуваат поблиските прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 90

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организација на превозот во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“, број 13/66 и 32/68).

Член 91

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

51.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-535

27 февруари 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД И СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИТЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува вршењето на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните (занаетчиска дејност).

Член 2

Работните луѓе кои самостојно вршат занаетчиска дејност со личен труд и со средства во сопственост на граѓаните (самостојни занаетчии), имаат во начело иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски како и работните луѓе во организациите на здружениот труд.

Член 3

Занаетчиска дејност, во смисла на овој закон, се смета вршењето на занаетчиски услуги, вршењето на занаетчиско производство и уметничко занаетчиство кога вршењето на овие дејности одговара на начинот, материјалната основа и можностите на личниот труд.

Како занаетчиски услуги се сметаат поправките и одржувањето на производите и уредите, изработката по мерка и индивидуалната порачка од материјал на порачателот, како и вршењето на лични услуги.

Како занаетчиско производство се смета изработката на предмети за пазар и изведувањето на градежни или градежно-занаетчиски работи на објектите.

Како уметнички занаети, во смисла на овој закон, се сметаат: уметничка изработка на таписерија и други ткаења; уметнички обработки на камен, стакло, глина, керамика и сл.; изработка на филигран; граверски работи; уметничка изработка на предмети од ковано железо, бакар и други метали; сликање на текстил и текстилни влакна; уметнички вез; изработка на уметнички мозаици во дрво, интерзин и длаборез, како и изработка на стилски мебел; изработка на уметнички фотографии; сликање на стакло, керамика, дрво и други предмети односно материјали како и друго уметничко обликување на предмети во чија изработка доаѓа до израз индивидуалниот вкус и вештина на производителот, без оглед на тоа дали таквото обликување на предметот, се врши според замислата и нацртот на самиот производител или на други лица.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да определи кои стопански дејности се сметаат за занаетчиски дејности што можат да ги вршат самостојните занаетчии.

Член 4

За вршење на занаетчиска дејност самостојниот занаетчија основа занаетчиски дуќан.

Предмет на работа на занаетчискиот дуќан може да биде вршење на една или повеќе сродни занаетчиски дејности.

По исклучок од став 1 на овој член, одделни занаетчиски услуги, за кои е вообичаено да се вршат од место во место или како споредно занимање, можат да се вршат и без да се основе занаетчиски дуќан.

Член 5

Самостојните занаетчии имаат право на сопственост над средствата на трудот и на деловните простории кои одговараат на економската и техничката природа за вршење на нивните дејности со личен труд, во границите и под условите определени со закон.

Самостојните занаетчии од претходниот став кои основаат договорна организација на здружен труд или се здружуваат на некој друг, со овој закон определен начин, имаат право на сопственост над средствата и деловните простории што ги вложиле во таа организација како и на други права во границите и под условите определени со закон.

Член 6

Самостојните занаетчии можат својот труд и своите средства да ги здружуваат во задруги на начин и под услови определени со овој закон.

Самостојните занаетчии можат, на начин и под условите определени со овој закон, да го здружуваат својот труд и средствата на трудот со организациите на здружениот труд во разни облици на кооперација и да склучуваат договори за меѓусебна соработка.

Самостојните занаетчии можат да го здружуваат својот труд и средствата на трудот со трудот на други лица во договорна организација на здружен труд на начин и под услови определени со овој закон.

Член 7

По исклучок, самостојните занаетчии можат да користат дополнителен труд од ограничен број на други лица кога е тоа оправдано поради природата на дејноста што ја вршат, ако за тоа постојат општествени потреби и ако се исполнети и другите услови пропишани со овој закон.

Член 8

Во сите облици на здружување на трудот и средствата предвидени со овој закон сходно ќе се применуваат начелата на управување и работење на организациите на здружениот труд, ако со овој закон не е поинаку определено.

II. ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАН

1) Основање на занаетчиски дуќан

Член 9

Занаетчиски дуќан може да основе лице што ги исполнува следните услови:

1. да е деловно способно;
2. да има пропишана стручна спрема односно стручна оспособеност за вршење на определена занаетчиска дејност;
3. да не му е забрането самостојно вршење на занаетчиска дејност со правосилна судска пресуда или со решение за прекршок;
4. да нема друг дуќан на територијата на СФРЈ;
5. да има деловна просторија доколку е тоа предвидено како услов за основање на дуќанот и тоа да ги исполнува условите пропишани со општите прописи за хигиено-техничката заштита на трудот и прописите за санитарните мерки, како и прописите за користење на деловните простории; и
6. да не е во работен однос и да не врши друга самостојна дејност.

Член 10

Одобрение за основање на занаетчиски дуќан издава општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството.

Одобрението особено содржи:

- а) име и презиме на самостојниот занаетчија;
- б) назив на занаетчиските дејности што ќе бидат предмет на работење на занаетчискиот дуќан;
- в) деловно седиште на занаетчискиот дуќан; и
- г) обврска занаетчискиот дуќан да почне со работа во рок од 6 месеци од издавањето на одобрението.

Член 11

Издавањето на одобрение за основање на занаетчиски дуќан не може да се одбие ако лицето ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Член 12

Секој занаетчиски дуќан мора да биде запишан во регистарот на занаетчиските дуќани.

Регистарот на занаетчиските дуќани го води општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството.

Уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот се врши по службена должност, во рок од десет дена од денот на издавањето на одобрението за основање на занаетчиски дуќан.

Со запишување во регистарот занаетчискиот дуќан се смета за основан.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да го пропише начинот на водењето и образецот на регистарот.

2) Стручна спрема

Член 13

Стручна спрема за основање на занаетчиски дуќан, во смисла на овој закон, имаат лицата што се здобиле со стручно образование на степен на квалификуван работник односно што завршиле училиште за средно образование за соодветно занимање, вишо или високо образование, ако тоа образование одговара на занаетчиската дејност што е предмет на работа на занаетчискиот дуќан.

Стручната спрема од претходниот став се докажува со свидетелство за завршено соодветно училиште за одделни занимања и струки во стопанството, односно со свидетелство за положен стручен испит за степен на квалификуван работник во занимањето, или со диплома за завршено високо, вишо или средно образование.

Член 14

По исклучок, занаетчиски дуќан може да основе и лице што нема стручно образование во смисла на член 13 од овој закон, ако докаже дека е стручно оспособено за вршење на определена занаетчиска дејност.

Како стручно оспособено лице, во смисла на претходниот став, се смета лице кое најмалку пет години работело на работи од определена занаетчиска дејност, кое има завршено најмалку осумгодишно училиште и за кое надлежниот орган ќе утврди дека е стручно оспособено за вршење на определени занаетчиски дејности.

Начинот и поблиските услови за утврдување на стручната оспособеност ги пропишува општината.

Стручната оспособеност, стекната на начинот и под условите утврдени со прописот на општината, важи само за подрачјето на општината што ја утврдила стручната оспособеност за вршење на определена занаетчиска дејност.

3) Деловно седиште и деловна просторија

Член 15

Занаетчискиот дуќан може да има само едно деловно седиште.

Како деловно седиште се смета местото означено во одобрението за основање на занаетчискиот дуќан.

Член 16

Занаетчискиот дуќан, ако тоа го бара природата на занаетчиската дејност, задолжително има деловна просторија.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да ги определи занаетчиските дејности што задолжително се вршат во деловна просторија.

Член 17

Самостојниот занаетчија може дејноста да ја врши и во дел од својот стан, ако за тоа има одобрение согласно со Законот за станбени односи.

Деловната просторија мора да биде во деловното седиште на занаетчискиот дуќан.

Член 18

Занаетчискиот дуќан може да има и помошни простории (за прием и испорака на порачки и слично), ако тоа го бара природата на занаетчиската дејност.

Помошните простории се сметаат како составен дел на деловната просторија, а доколку се градежни издвоени од деловната просторија, задолжително треба да се наоѓаат во непосредна близина на деловната просторија.

Член 19

Занаетчискиот дуќан може да изврши промена на деловната просторија и на деловното седиште на дуќанот.

Промената на деловната просторија односно деловното седиште, самостојниот занаетчија е должен да ја пријави на органот што го издал одобрението за основање на занаетчискиот дуќан. Врз

основа на пријавата, настанатите промени се внесуваат во регистарот на занаетчиските дуќани.

Во случај на промена на деловното седиште на занаетчишкиот дуќан од подрачјето на една во подрачјето на друга општина, одобрението за основање на занаетчишкиот дуќан престанува да важи со поднесувањето на одјавата.

4) Предмет и начин на работење на занаетчишкиот дуќан

Член 20

Занаетчишкиот дуќан може да ги врши само занаетчиските дејности што се означени во одобрението за неговото основање.

Член 21

Занаетчишкиот дуќан работи под назив (фирма) кој го содржи личното име на самостојниот занаетчија и видот на дејноста што ја врши. Во називот можат да се внесуваат и други ознаки.

Називот под кој занаетчишкиот дуќан работи мора да биде истакнат над или покрај влезот на деловната просторија.

Член 22

Занаетчишкиот дуќан кој е должен да има деловна просторија работите од својата дејност, по правило, ги врши во неа.

Занаетчишкиот дуќан може одделни работи од својата дејност да ги врши и надвор од деловната просторија, како и надвор од деловното седиште, ако тоа го налага природата на работата или ако е така договорено со порачателот.

Самостојниот занаетчија кој работи надвор од деловното седиште на дуќанот е должен да ја пријави работата на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството на чие подрачје ја врши дејноста.

Член 23

Занаетчишкиот дуќан ги продава своите производи, по правило, во деловната просторија.

Општината ќе ги пропише условите под кои занаетчишкиот дуќан може своите производи да ги продава и надвор од деловната просторија (на пазар, панаѓур и на други места).

Опаковката во која се ставаат во прометот производите на занаетчишкиот дуќан, задолжително треба да го содржи називот и деловното седиште на дуќанот.

Како производи на занаетчишкиот дуќан не се сметаат производите што се добиваат по пат на составување на туѓи производи без никаква преработка, обработка, односно доработка, или посебно комбинирање.

Член 24

Занаетчишкиот дуќан може да продава и туѓи производи без кои не можат да се користат производите на дуќанот.

Член 25

Занаетчишкиот дуќан е должен во деловната просторија на видно место да ги истакне цените на своите производи односно ценовникот на услугите.

По барање на потрошувачот, занаетчишкиот дуќан е должен да издаде сметка за извршената услуга односно продадениот производ.

Член 26

Занаетчишкиот дуќан, кој задолжително мора да има деловна просторија, должен е да биде отворен во определено работно време, што ќе го пропише општината.

5) Дополнителен труд на други лица

Член 27

За вршење на занаетчиска дејност самостојниот занаетчија може, во исклучителни случаи да користи во ограничен број и дополнителен труд на други лица.

Дополнителниот труд на други лица може да се користи само во случаите и под условите определени со овој закон.

Член 28

Самостојниот занаетчија, кој користи дополнителен труд на други лица, задолжително треба со нив да склучи договор за вработување.

Договорот од претходниот став мора да биде во согласност со колективниот договор што го склучува соодветната синдикална организација и делегатите на самостојните занаетчији, здружени во стопанска комора, односно во некоја друга општа асоцијација.

Член 29

На работникот, кој врши дополнителен труд во дуќанот на самостојниот занаетчија, му следуваат средства за задоволување на личните и заедничките потреби и други права што ја обезбедуваат нивната материјална и социјална сигурност, утврдени во договорот за вработување врз основа на колективниот договор.

Средствата од претходниот став се утврдуваат сразмерно на учеството во постигнатиот доход на занаетчишкиот дуќан, а кој е соодветен на неговото индивидуално учество во извршената работа и неговиот личен придонес за постигнатите резултати во вкупната работа на занаетчишкиот дуќан.

Член 30

На самостојниот занаетчија, кој при вршењето на занаетчиската дејност користи дополнителен труд на други лица, му припаѓа личен доход согласно со начелото на распределбата на трудот според мерилата одредени во општествениот договор.

Член 31

Кога од вкупниот приход на дуќанот ќе се одбијат материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, доходот на работниците и личниот доход на самостојниот занаетчија (член 29 и 30), како и другите, со закон утврдени обврски, остатокот на доходот му припаѓа на самостојниот занаетчија како негова добивка.

Член 32

Доколку вкупниот приход, остварен врз основа на работењето на занаетчишкиот дуќан, не е доволен за со него во целост да се намират приходите одредени врз основа на член 29 и 30 од овој закон, тогаш приоритет за исплата на личните доходи имаат вработените во занаетчишкиот дуќан, а потоа самостојниот занаетчија во износи утврдени врз основа на колективниот договор.

Член 33

Самостојниот занаетчија кој врши занаетчиска дејност може врз основа на договорот за вработување да работи најмногу до 5 работника.

Член 34

Како дополнителен труд на други лица, во смисла на овој закон, се смета и трудот на членовите на потесното семејство на самостојниот занаетчија, ако тие таа работа ја вршат како свое главно и редовно занимање.

Како членови на потесното семејство, во смисла на претходниот став, се сметаат: брачниот другар, децата и родителите што живеат во заедничко домаќинство со самостојниот занаетчија.

Член 35

Доколку годишната добивка на самостојниот занаетчија (член 31) намалена за износот на вкупниот приход на граѓаните, е поголема за трипати од просечниот годишен нето личен доход по вработен во стопанството на Социјалистичка Република Македонија, делот на вишокот според посебна прогресивна скала се издвојува и како средства на општествената акумулација наменски се користи за кредитирање развојот на занаетството.

Стапките за издвојување на зголемениот дел на вишокот од претходниот став и начинот на управување со така формираните средства се одредува со посебен закон.

Член 36

Самостојниот занаетчија не мора да го издвои делот на вишокот од став 1 на член 35 од овој закон, доколку се вклучи во договорна организација на здружениот труд според одредбите на овој закон, а делот од зголемената добивка го вложи во таа организација.

Доколку самостојниот занаетчија се вклучи во договорна организација на здружениот труд, а делот од зголемената добивка од член 35 на овој закон веќе го уплатил, има право да му се врати уплатениот износ доколку тој вишокот го уплатил во рок од 12 месеци и доколку вратениот износ ќе го употреби како свој влог во договорената организација на здружениот труд.

6) Водење, привремено запирање и престанок на занаетчискиот дуќан

Член 37

Занаетчискиот дуќан лично го води и работите во него ги врши самостојниот занаетчија на кого му е издадено одобрението за основање на занаетчискиот дуќан.

Член 38

По исклучок, самостојниот занаетчија може, врз основа на одобрение, преку работодаводител, да го води односно привремено да го запре водењето на занаетчискиот дуќан:

1. за време на болест;
2. за време на користење одмор или отсуство, по кој и да било друг основ;
3. за време на отслужување на воениот рок, воена вежба или вршење на друга јавна служба;
4. во случај на губење на деловната просторија без негова вина, како и при вршењето на поголеми поправки на деловната просторија или опремата;
5. во случај на притвор; и
6. во случај на издржување казна затвор до шест месеци.

Водење преку работодаводител односно привремено запирање во случаите од претходниот став, може да се одобри само додека постојат тие причини, а најдолго до една година. По исклучок, во случаите од точка 1 и 3 на претходниот став, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството, може да го продолжи овој рок, додека постојат тие причини.

Работодаводителот мора да ги исполнува условите од точките 1, 2, 3, 4 и 6 на член 9 од овој закон. Одобрение од став 1 на овој член не е потребно ако привременото запирање на водењето на самостојниот дуќан трае помалку од 30 дена.

Член 39

Одобрението за привремено запирање односно за привремено водење на дуќанот го издава, по барање од самостојниот занаетчија, општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетството.

Привременото запирање односно привременото водење на дуќанот мора да се објави на влезната врата или на излогот на деловната просторија.

Член 40

Самостојниот занаетчија е должен да го пријави продолжувањето на водењето на дуќанот на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството, во рок од осум дена од престанокот на причината поради која настанало привременото запирање.

Член 41

Занаетчискиот дуќан престанува:

1. со одјавување;
2. со огласување престанок на занаетчискиот дуќан; и

3. по силата на законот.

Престанокот на занаетчискиот дуќан се утврдува со посебно решение, врз основа на кое занаетчискиот дуќан се брише од регистарот на занаетчиските дуќани.

Решението од претходниот став се донесува во рок од 10 дена од настанувањето на основот за престанок.

Занаетчискиот дуќан се брише од регистарот на занаетчиските дуќани откако ќе стане конечно решението за неговиот престанок, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Занаетчискиот дуќан престанува со работа со денот на бришењето од регистарот.

Член 42

Одјавувањето на занаетчискиот дуќан се врши писмено или со изјава на записник пред органот што го издал одобрението за основање на дуќанот.

Ако самостојниот занаетчија продолжи со работа по бришењето на дуќанот од регистарот, ќе се смета дека занаетчиската дејност ја врши без одобрение за основање на занаетчиски дуќан.

Член 43

Општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството, ќе огласи престанок на занаетчискиот дуќан ако:

1. дополнително утврди дека самостојниот занаетчија одобрението за основање на занаетчискиот дуќан го добил врз основа на лажни документи; и
2. судот на честа на стопанската комора утврди потешки повреди на деловните обичаи на занаетчискиот дуќан.

Член 44

Занаетчискиот дуќан престанува по силата на законот ако самостојниот занаетчија:

1. ја изгуби деловната способност или умре, освен во случаите предвидени со член 45 на овој закон;
2. биде осуден на издржување казна затвор во траење подолго од шест месеци или на казна строг затвор;
3. не почне со работа за време од шест месеци од денот на издавањето на одобрението за вршење на занаетчиска дејност;
4. засновал работен однос или врши друга самостојна стопанска дејност;
5. ако стапи во заеднички занаетчиски дуќан, или ако основа договорна организација на здружениот труд; и
6. ако со правосилна пресуда му биде забрането вршење на занаетчиска дејност.

Член 45

Во случај на смрт или губење на деловна способност на самостојниот занаетчија неговиот брачен другар или неговите малолетни деца можат да продолжат со водењето на занаетчискиот дуќан преку стручен работодаводител доколку немаат други приходи за издржување.

Член 46

Продолжувањето на водењето на занаетчискиот дуќан од член 45 на овој закон задолжително се пријавува на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството на чие подрачје се наоѓа деловното седиште на дуќанот, во рок од 3 месеци од смртта на самостојниот занаетчија.

Кон пријавата се прилага:

1. извод од матичната книга на умрените за смртта на самостојниот занаетчија;
2. одобрението за основање на занаетчискиот дуќан;
3. докази дека стручниот работодаводител ги исполнува условите од член 9 на овој закон;
4. уверение за имотната состојба; и
5. извод од матичната книга на родените за малолетните деца,

Ако брачниот другар односно старателот на малолетните деца во рокот од став 1 на овој член не го пријават продолжувањето на водењето на занаетчискиот дуќан на умрениот самостоен занаетчија, занаетчискиот дуќан престанува во смисла на член 44, точка 1 од овој закон.

Член 47

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетството ќе му достави на општинскиот орган за приходи препис од издаденото одобрение за основање на занаетчискиот дуќан, како и од решенијата за сите промени во врска со престанокот на занаетчискиот дуќан или промената на деловните простории односно деловното седиште.

7. Заеднички занаетчиски дуќан

Член 48

Заеднички занаетчиски дуќан можат да основаат најмногу тројца самостојни занаетчи.

Лицата што основаат заеднички занаетчиски дуќан мораат да ги исполнуваат условите пропишани за основање и работење на занаетчиски дуќан, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 49

Лицата што основаат заеднички занаетчиски дуќан со договор ги регулираат работните и други меѓусебни односи.

Договорот за основање на заеднички занаетчиски дуќан мора да ги содржи:

1. имињата на основачите — самостојните занаетчи;
2. предметот на работењето на дуќанот;
3. деловното седиште на занаетчискиот дуќан;
4. начинот на водење на заедничкиот занаетчиски дуќан;
5. одредби за материјалната одговорност спрема трети лица;
6. начинот на утврдување и распределба на доходот;
7. начинот и условите за истапување на одделни основачи од заедничкиот занаетчиски дуќан; и
8. одредби за начинот на престанување на работата на заедничкиот занаетчиски дуќан.

Член 50

Во заедничкиот занаетчиски дуќан основачите работите ги вршат лично.

Заедничкиот занаетчиски дуќан може да употребува дополнителен труд на други лица најмногу до бројот дозволен за потребите на еден занаетчиски дуќан (член 33).

III. ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ ОД МЕСТО ВО МЕСТО

Член 51

За занаетчиските услуги за кои е вообичаено да се вршат од место во место, не е задолжително основање на занаетчиски дуќан. Овие услуги можат да се вршат на дел или на целата територија на Републиката.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да ги определи занаетчиските услуги што можат да се вршат од место во место.

Лицата што вршат услуги од став 1 на овој член не можат да користат дополнителен труд на други лица.

Член 52

Занаетчиските услуги од член 51 на овој закон се вршат врз основа на одобрение што го издава општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството на чие подрачје лицето што бара одобрение има постојано живеалиште.

Одобрение може да се издаде на лице што е деловно способно. Одобрението содржи лично име на самостојниот занаетчија, вид на занаетчиските услуги и подрачјето на кое тие ќе се вршат.

Одобрението се впишува во посебен регистар што се води кај општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да го пропише начинот на водење и образецот на регистарот од претходниот став.

Член 53

Одобрението за вршење на занаетчиски услуги од место во место се издава на неопределено време.

Важноста на одобрението престанува со губење на деловната способност, со смрт на самостојниот занаетчија и со одјавување.

Престанокот на важноста на одобрението се утврдува со решение на органот што го издал одобрението.

Престанокот на важноста на одобрението се впишува во регистарот од член 52 на овој закон.

IV. ВРШЕЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ УСЛУГИ КАКО СПОРЕДНО ЗАНИМАЊЕ

Член 54

Занаетчиски услуги како споредно занимање можат да вршат лични пензионери, воени инвалиди, инвалиди на трудот, домаќинки и други лица што не се во работен однос и тоа само доколку постои недостиг на такви услуги односно дефицит на работни луѓе за вршење на овие услуги на подрачјето на општината.

Занаетчиските услуги од претходниот став можат да се вршат само со претходно издадена потврда од општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетството.

Лицата што вршат занаетчиски услуги како споредно занимање мораат да имаат стручна спрема односно стручна оспособеност, што според овој закон се бара за таа дејност.

Овие лица не можат да користат дополнителен труд на други лица.

Лицата од став 1 на овој член можат да вршат занаетчиски услуги само на граѓаните и во местото на своето живеалиште.

Член 55

Вршењето на занаетчиските услуги како споредно занимање задолжително се пријавува на општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на лицето што сака да врши занаетчиски услуги како споредно занимање.

Кон пријавата лицето поднесува доказ за стручната спрема односно стручната оспособеност и за тоа дека со судска одлука не му е забрането вршењето на тој вид занаетчиски услуги, како и доказ за обезбедена деловна просторија, доколку деловната просторија е предвидена како услов за вршење на занаетчиски услуги.

Пријавата се евидентира и на подносителот му се издава потврда, која служи како овластување за вршење на занаетчиските услуги наведени во неа.

V. ЗДРУЖУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

1. Здружување на самостојните занаетчи во задруги

Член 56

Занаетчиска задруга можат да основаат најмалку десет самостојни занаетчи што ги исполнуваат условите определени со овој закон (основачи на задругата).

Член 57

Здружените занаетчи занаетчиските дејности ги вршат во заедничка деловна просторија.

Член 58

Средствата за основање и почеток на работата на задругата ги обезбедуваат основачите на задругата.

Член 59

За основање на задругата одлучуваат самостојните занаетчији на основачко собрание.

Основачкото собрание го усвојува договорот за основање на задругата, ја утврдува висината на здружениот влог и гаранцијата, донесува акт за основање на задругата, привремен статут на задругата, избира привремен орган на управување на задругата, утврдува рок за избор на орган на управувањето и го утврдува рокот за донесување на статутот на задругата.

Одредбите на статутот на задругата не можат да бидат во спротивност со договорот за основање на задругата.

Член 60

Задругата се смета за основана и се здобива со својство на правно лице со денот на запицувањето во регистарот на организациите на здружениот труд.

Член 61

Занаетчиската задруга може да ги врши само занаетчиските дејности што ги вршат самостојните занаетчији здружени во задругата.

Член 62

Прописите што се однесуваат на организациите на здружениот труд ќе се применуваат и на занаетчиските задруги, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 63

Со договорот за основање и статутот на задругата се одредува задолжително внесување на здружени влогови, нивниот износ и условите за внесување.

Член 64

Со договорот за основање и статутот на задругата се одредуваат обврските на членовите на задругата и другите материјални обврски кон задругата.

Член 65

Членството на задругата престанува со истапување, исклучување и со смрт на задругарот.

Член 66

По престанокот на членството, здружениот влог му се враќа на вложителот.

Член 67

Со задругата управуваат членовите на задругата и работната заедница на задругата.

Членовите на задругата и вработените лица се застапени во органите на управувањето на задругата, сразмерно на својот труд и придонесот во успехот и развојот на задругата.

Член 68

Самостојните занаетчији кои својот труд и своите средства на трудот ги здружуваат во задруга заеднички располагаат со доходот од заедничкиот труд.

Со статутот на задругата се утврдуваат поблиски критериуми за распределба на остварениот доход.

Член 69

Членовите на работната заедница на задругата имаат определени права во управувањето и располагањето со доходот во задругата.

Членовите на задругата и вработените во неа рамноправно одлучуваат за распределбата на заеднички остварениот доход, за своите лични и заеднички потреби, како и за проширување на материјалната основа на здружениот труд, односно за проширена репродукција.

За задоволување на личните и заедничките потреби, на членовите на задругата им припаѓа дел на остварениот доход сразмерно на нивното учество во деловниот резултат на задругата и тоа според вложениот труд и вложените средства, општиот успех на задругата и успехот на нивната стопанска соработка со задругата.

На вработените во задругата им припаѓа дел од остварениот доход за лични и заеднички потреби сразмерен со нивното учество на деловниот успех на задругата, според начелата што важат за организациите на здружениот труд.

Со статутот поблиску се утврдуваат правата и обврските на вработените во задругата.

Член 70

Органи на занаетчиската задруга се: здружен совет, деловен одбор и индивидуален работодавен орган (директор-управник).

Со статутот на задругата се утврдуваат мерилата за одредување односот на бројот на членовите на здружениот совет и деловниот одбор на задругата, кој се избира од редот на членовите на задругата и работниците на задругата, водејќи сметка за нивното учество во остварувањето на вкупниот доход на задругата.

2) Договорни организации на здружениот труд на самостојните занаетчији**Член 71**

Самостојниот занаетчија може својот труд и своите средства да ги здружува со трудот на други лица во договорна организација на здружениот труд.

Самостојниот занаетчија може да го здружи својот труд и своите средства со трудот на други лица само во една договорна организација на здружен труд.

Во договорните организации на здружениот труд важат, во согласност со општите принципи за здружување на трудот и на општествените средства, во принцип еднакви самоуправни општествено-економски односи и општи услови на стопанисување како и во организациите на здружениот труд.

Член 72

Договорните организации на здружениот труд се основаат со посебен договор што го склучуваат самостојниот занаетчија и работниците што го здружуваат трудот во таа организација.

Член 73

Во договорната организација на здружениот труд самостојниот занаетчија и лицата што го здружуваат својот труд ги регулираат меѓусебните односи со договорот за основање, со статутот и со други општи акти.

Член 74

Договорот за основање особено ги содржи:

1. фирмата и називот на договорната организација на здружениот труд;
2. седиштето на договорната организација на здружениот труд;
3. дејноста што е предмет на работење на договорната организација на здружениот труд;
4. вредноста на средствата што самостојниот занаетчија ги здружува во договорната организација на здружениот труд;
5. правата и должностите на самостојниот занаетчија врз основа на здружениот труд и на средствата за работа во договорната организација на здружениот труд;
6. правата и должностите на лицата, здружени врз основа на здружувањето на трудот во договорната организација на здружениот труд;
7. начинот и роковите на отплатата на средствата што самостојниот занаетчија ги здружил во договорната организација на здружениот труд; и
8. основите и мерилата за исплатување како и начинот на исплатување на делот на самостојниот занаетчија од доходот на договорната организација на здружениот труд што му припаѓа врз основа на здружените средства.

Фирмата на договорната организација на здружениот труд мора да се означува со кратенката „ДОЗТ“.

Член 75

Договорот за основање на договорната организација на здружениот труд подлежи на одобрување од општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетството, на чие подрачје е седиштето на организацијата, а по добиеното мислење од општинскиот синдикален совет.

При одобрувањето на договорот за основање, органот на управата надлежен за работите на занаетството, покрај неговата усогласеност од овој закон, цени дали самостојниот занаетчија ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд и дали средствата што самостојниот занаетчија ги здружува во договорната организација на здружениот труд како и тој самиот и лицата со оглед на својата стручност и бројот, гарантираат дека оваа организација ќе биде способна за вршење на својата дејност.

Против решението на органот од претходниот став договорните странки можат да изјават жалба. По жалбата решава надлежниот орган на управата.

До одобрувањето на договорот за основање, договорната организација на здружениот труд не може да започне со работење.

Член 76

Договорната организација на здружениот труд треба да се запише во регистарот кај окружниот стопански суд најдоцна во рок од 30 дена од одобрувањето на договорот за основање.

Со запишувањето во регистарот договорната организација на здружениот труд се здобива со својство на правно лице.

Член 77

Врз основа на договорот за основање самостојниот занаетчија и лицата донесуваат статут на договорната организација на здружениот труд.

Статутот на договорната организација на здружениот труд подлежи на одобрување од страна на општинското собрание.

Член 78

Средствата за основање и за започнување работата на договорната организација на здружениот труд, во согласност со договорот за основање, самостојниот занаетчија ги обезбедува на тој начин што ги здружува во договорната организација на здружениот труд или исклучиво ги дава само во закуп.

Пазарната вредност на средствата што самостојниот занаетчија ги здружува во договорната организација на здружениот труд мора да биде службено проценета.

Член 79

Правата и должностите на самостојниот занаетчија се утврдуваат, во согласност со законот, во договорот за основање, статутот и во другите општи акти на договорната организација на здружениот труд. Правата и должностите на самостојниот занаетчија, кои во согласност со законот или со договорот за основање се утврдени во статутот на договорната организација на здружениот труд, можат да се изменат само со негова согласност.

Ако самостојниот занаетчија поради болест, долго отсуство или од други причини одредено време не може да ги врши своите задачи, може да одреди заменик кој за тоа време ќе раководи со договорната организација на здружениот труд во согласност со законот, договорот за основање и статутот. Заменикот мора да ги исполнува условите за раководење со договорната организација на здружениот труд. За одредување на заменик треба во рок од 8 дена да се извести надлежниот општински орган на управата.

Ако самостојниот занаетчија ги отуѓи своите средства што ги здружил во договорната организација на здружениот труд, правата и должностите од претходниот став може да ги преземе новиот сопственик, доколку ги исполнува условите за раководење со организацијата.

Член 80

Над средствата што ги здружил во договорната организација на здружениот труд, на самостојниот занаетчија му се обезбедува правото на сопственост на начин што е утврден со овој закон и со договорот за основање.

Здружените средства му се отплатуваат на самостојниот занаетчија на начин и во рокови кои, во согласност со овој закон се пропишани во договорот за основање. Со ова отплатување сразмерно му се намалуваат правата на самостојниот занаетчија што тој ги има врз основа на сопственоста. Овие права се гаснат кога во целост ќе се отплатат здружените средства.

Отплатата на здружените средства за работа му се пресметува на самостојниот занаетчија од вкупниот приход на договорната организација на здружениот труд и тоа најмалку во износ кој одговара на амортизацијата, пресметана врз основа на прописите за стапките на амортизацијата, што се пропишани за основните организации на здружениот труд. Меѓутоа, стапките утврдени во договорот за основање, не можат да бидат повисоки од максимално дозволената амортизација, која важи за основните организации на здружениот труд за пресметување на републичкиот данок на доходот.

Отплатата на здружените средства од ставовите 2 и 3 на овој член може да се изврши откако на работниците и на самостојниот занаетчија ќе им се исплатат личните доходи, утврдени со самоуправни спогодба односно со општествен договор.

За валоризација на здружените средства за работа согласно се применуваат прописите за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход на организацијата на здружениот труд.

Начинот и условите на отплатување на другите средства, што ги здружил самостојниот занаетчија и кои немаат карактер на средства за работа, се утврдуваат со договорот за основање.

За средствата, здружени во договорната организација на здружениот труд, самостојниот занаетчија не плаќа данок од имотот.

Член 81

Надвор од одредбите на член 80, став 3 од овој закон договорната организација на здружениот труд пресметува амортизација во согласност со општите важечки прописи.

Член 82

Ако така е утврдено во договорот за основање, самостојниот занаетчија може да си ги земе здружените средства од договорната организација на здружениот труд, меѓутоа, притоа тој има право само да го повлече паричниот дел на неотплатениот дел на основните средства и другата опрема што ги здружил во договорната организација.

Сè додека самостојниот занаетчија раководи со договорната организација на здружениот труд, тој не смее од организацијата да земе средства и не може да го откаже закупот на средствата од член 78 на овој закон. По овој период тој може да ги повлече средствата, односно да го откаже закупот, само во рамките на отказниот рок утврден со договорот за основање и кој не може да биде пократок од една година.

Член 83

Средствата што самостојниот занаетчија ѝ ги издава на договорната организација на здружениот труд исклучиво само во закуп (член 78) можат да претставуваат само земјишта и згради и тоа во целост или само нивни одделен дел. Овие средства не се отплатуваат.

Средствата од претходниот став на самостојниот занаетчија не му даваат право на учество во распределбата на доходот на договорната организација на здружениот труд.

За средствата од став 1 на овој член во договорот за основање треба, покрај другите услови на користење, да се утврди и рокот на закупот, висината, времето и начинот на плаќање на закупнината.

Ако во времето на закупот на средствата од став 1 на овој член вредноста на овие средства се зголеми заради адаптација, доградба или други инвестициони зафати, што се финансираат од општествени средства, зголемената вредност на овие недвижности претставува општествена сопственост.

Со договорот се утврдува начинот на пресметување на деловите на сопственоста на средствата од претходниот став, како и условите под кои овие средства можат, по престанувањето на закупот, во целост да преминат во сопственост на самостојниот занаетчија или на договорната организација на здружениот труд.

Член 84

За своите обврски договорната организација на здружениот труд одговара со сите свои средства во согласност со прописите што важат за организациите на здружениот труд.

Самостојниот занаетчија гарантира за обврските на договорната организација на здружениот труд до вредноста на средствата што тој ги има здружено во таа организација.

Член 85

Самостојниот занаетчија и работните луѓе од договорната организација на здружениот труд имаат право на дел од доходот на оваа организација, што им припаѓа во согласност со општите начела за распределба на доходот за личните и заедничките потреби, и тоа во висина која одговара на нивното индивидуално учество на трудот како и на нивниот вистински придонес во зголемувањето на доходот на организацијата.

Личните доходи од претходниот став се утврдуваат врз основа на начелата и мерилата на самоуправната спогодба, што ја склучиле организациите на здружениот труд од соодветната дејност.

Со договорот за основање на самостојниот занаетчија можат да му се утврдат посебни дополнителни мерила за утврдување на делот од доходот што му припаѓа како негов личен доход (работа подолга од редовното работно време, подготовка на работниот процес, негово задолжително присуство на работното место, како и негови посебни придонеси во резултатот на заедничката работа).

Член 86

Кога од вкупниот приход на договорната организација на здружениот труд ќе се одбијат материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, отплатата од член 80 на овој закон, личните доходи од член 85 на овој закон како и другите обврски и трошоци што организацијата ги покрива и ги надоместува од доходот, остатокот од вкупниот приход (приход) се распределува на дел кој му припаѓа на самостојниот занаетчија врз основа на здружените средства и на дел со кој управуваат работниците заедно со самостојниот занаетчија врз основа на заедничкиот труд.

Дел од доходот кој му припаѓа на самостојниот занаетчија, врз основа на здружените средства, се пресметува во проценти од вредноста на неотплатениот дел на здружените средства. Процентот, начинот, како и роковите на исплатување се утврдуваат во договорот за основање.

Делот од доходот што му припаѓа на самостојниот занаетчија врз основа на претходниот став, треба да биде утврден во договорот за основање на тој начин, што неговата годишна висина не ќе преминува 50% од доходот на организацијата.

По исклучок, може да се утврди повисок процент, ако процентот на остварениот доход од претходниот став не ја достига двојната висина на каматите, што би ги признале банките на овие средства за долгорочно орочени штедни влогови. Во тој случај отплатата не може да ја премине двојната висина на каматата пресметана на тој начин.

Член 87

Во поглед на стопанисувањето со делот од доходот со кој управуваат работниците заедно со самостојниот занаетчија врз основа на заедничка работа, важат истите начела како и за организациите на здружениот труд.

Средствата, кои во смисла на претходниот став или од други извори се вложуваат во проширување на материјалната основа на договорната организација на здружениот труд, во подигањето на работната способност на работниците како и за нужните резерви претставуваат општествена сопственост. Приходот, остварен врз основа на такви вложувања, претставува составен дел на приходот за кој одлучуваат работниците во согласност со одредбите на законот и тој претставува основа за нивните права по основ на минатиот труд.

Член 88

Општествените средства што се создаваат во договорната организација на здружениот труд од остатокот на приходот како и од други извори во книговодството на организацијата се искажуваат одделно.

Член 89

Средствата од отплатата по член 80 од овој закон како и средствата што му припаѓаат од делот на доходот на договорната организација на здружениот труд, како и другите свои средства што му припаѓаат од работењето на оваа организација, самостојниот занаетчија може повторно да ги здружи во договорната организација на здружениот труд.

Самостојниот занаетчија може да здружи во договорната организација на здружениот труд по нејзиното основање и други свои средства, ако таквото здружување е предвидено во договорот за основање.

Средствата што самостојниот занаетчија според став 1 од овој член ги здружува во договорната организација на здружениот труд, се ослободуваат од плаќање на данок.

За здружувањето на средствата на самостојниот занаетчија во договорната организација на здружениот труд по нејзиното основање самостојниот занаетчија и работниците склучуваат посебен договор како додаток на договорот за основање. Овој договор подлежи на одобрување од општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството.

Член 90

Ако делот на вредноста на средствата на самостојниот занаетчија во договорната организација на здружениот труд се намали заради исплата на здружените средства или поради тоа што занаетчијата повторно не здружил или недоволно здружил во организацијата, така што неговото учество биде под 10% од вредноста на вкупниот деловен фонд на организацијата, договорната организација на здружениот труд го губи својот дотогашен статус и станува организација на здружениот труд.

Сè додека средствата што самостојниот занаетчија ги здружил во договорната организација на здружениот труд при нејзиното основање, во целост не се исплатени, измена на статусот според претходниот став е можна само со негова согласност.

Одлуката за измена на статусот на договорната организација на здружениот труд ја донесува работната заедница при потврдувањето на завршната сметка, со која се утврдува состојбата од став 1 на овој член, а е должна да ја поднесе во рок од 30 дена до окружниот стопански суд за запишување во регистарот. Доколку работната заедница ваква одлука не донесе во рок од 60 дена по потврдувањето на завршната сметка, општинскиот орган на управата, надлежен за работите на занаетството, донесува решение за измена на статусот, кое ја заменува одлуката на работната заедница.

Со запишувањето на одлуката односно решението од претходниот став во регистарот престануваат правата на самостојниот занаетчија што му припаѓаат врз основа на здружените средства спо-

ред овој закон, освен правото и натаму да е деловен работодапител на организацијата на здружениот труд, но најмногу за период од една година. По истекот на овој период за него важат прописите за реизбор на лицата на раководни работни места во организациите на здружениот труд.

Преостанатите средства на самостојниот занаетчија се отплатуваат врз основа на одредбите на член 80 на овој закон.

Член 91

Деловните одлуки што се однесуваат на тековното работење на договорната организација на здружениот труд, ги донесува самостојниот занаетчија во согласност со договорот за основање.

За позначајните работи што се однесуваат на статусот и работењето на договорната организација на здружениот труд, самостојниот занаетчија и работните луѓе во организацијата одлучуваат рамноправно.

Како позначајни работи, во смисла на овој закон, особено се сметаат:

- разрешувањето на работниците како и primaњето и разрешувањето на работниците на раководни работни места;
- утврдувањето на основните начела на деловната политика и внатрешната организација;
- економските програми и планови како и мерките за нивно спроведување;
- земањето на кредити;
- здружувањето на средствата односно заедничко здружување со средствата на други општествено-правни лица;
- инвестиционите програми и програмите на инвестиционото одржување.

Доколку при донесувањето на одлуката од став 2 на овој член не се постигне согласност меѓу самостојниот занаетчија и работниците, спорното прашање му се поднесува на решавање на судот за самоуправни спорови.

Работите од став 2 на овој член се утврдуваат со договорот за основање на договорната организација.

Член 92

За работите на стопанисувањето и управувањето со општествените средства како и за други работи, за кои во овој закон или во договорот за основање не е определено поинаку, решава работната заедница како целина во согласност со начелата што важат за самоуправање во организациите на здружениот труд.

Ако самостојниот занаетчија смета дека заклучокот, кој е донесен, во смисла на претходниот став, е во спротивност со договорот за основање односно со деловниот интерес на договорната организација на здружениот труд, може привремено да го запре неговото извршување. Ваквиот заклучок самостојниот занаетчија е должен веднаш да му го поднесе на решавање на судот за самоуправни спорови.

Член 93

Во случај на трајна работна неспособност или смрт на самостојниот занаетчија, правата и должностите што му припаѓаат врз основа на овој закон и договорот за основање по основ на здружените средства, може да ги преземе еден од членовите на неговото потесно семејство односно наследниците, што ги исполнуваат условите за деловно раководење со договорната организација на здружениот труд.

Доколку ниту едно од лицата од претходниот став не ги исполнува условите за деловно раководење, односно ниту еден не ги преземе правата и должностите на самостојниот занаетчија, работната заедница може да именува работодапител кој ќе раководи со работењето на договорната организација на здружениот труд, додека не се исплатат здружените средства на самостојниот занаетчија односно додека не настапи случајот од член 90 на овој закон. За времето додека со работењето на договорната организација на здружениот труд рако-

води работодапител, на лицата од претходниот став им припаѓаат сите материјални права што би ги имал самостојниот занаетчија врз основа на здружените средства.

Ако работната заедница не именува работодапител од претходниот став во рок од 60 дена, работодапителот го именува носителот на правото од став 1 на овој член.

Во случај работодапителот да не е именуван во рок од 90 дена од денот кога настапила трајната работна неспособност или смртта на самостојниот занаетчија, работната заедница на договорната организација на здружениот труд донесува одлука во согласност со Собранието на општината, за трансформирање во организација на здружениот труд или за покренување на постапка за редовна ликвидација. Ако договорната организација на здружениот труд се трансформира во организација на здружениот труд, неоплатените средства на самостојниот занаетчија на наследниците им се исплатуваат врз основа на одредбите од член 80 на овој закон.

Член 94

Се овластува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе прописи за водење на деловни книги, благајна, магаинска евиденција како и за други услови на работењето на договорната организација на здружениот труд.

3) Деловна соработка на самостојните занаетчији со организациите на здружениот труд

Член 95

Занаетчискиот дуќан може да заснова долгорочна или привремена деловна соработка со одделни организации на здружениот труд што вршат стопанска дејност.

Со деловната соработка односно со вршењето на занаетчиска дејност за определени потреби, може да се опфати: вршењето на определени занаетчиски услуги односно производството на определени занаетчиски производи исклучиво или првенствено за потребите на определена организација на здружен труд, или за потребите на определени потрошувачи; производството на занаетчиски производи во определено количество и асортиман; продажбата на занаетчиски производи односно вршењето на занаетчиски услуги по определени цени; обезбедувањето на пласман на занаетчиските производи односно услугите; обезбедувањето на сировини и репродукциони материјали за производство на занаетчиски производи или за вршење на занаетчиски услуги односно давањето аванс за набавка на сировини односно репродукциони материјали, и обезбедувањето или давањето на гаранции за кредити што му се одобруваат на занаетчискиот дуќан и давањето на определени средства за работа на занаетчискиот дуќан за користење.

Предмет на деловна соработка односно вршење на занаетчиски дејности за определени потреби може да бидат една или повеќе видови од став 1 на овој член, како и другите видови на трајна деловна соработка односно вршење на занаетчиски дејности за определени потреби.

Член 96

Деловната соработка односно вршењето на занаетчиската дејност за определени потреби се заснова со писмен договор што го склучува занаетчискиот дуќан и организацијата на здружениот труд.

Со договорот за деловна соработка односно за вршење на занаетчиската дејност за определени потреби може да се предвиди организацијата на здружениот труд да вложува средства во занаетчискиот дуќан за неговиот развој, под услов самостојниот занаетчија да преземе соодветни обврски во врска со тоа вложување.

VI. НАДЗОР И УПРАВНИ МЕРКИ

Член 97

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на занаетството.

Член 98

Ако занаетчиските дејности се вршат без одобрение од надлежниот орган односно без пријавување на тој орган или се вршат такви дејности што се во спротивност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него (неовластено вршење на определени дејности), органот на пазаришната инспекција ќе донесе решение со кое на занаетчискиот дуќан односно на соодветното лице ќе му забрани да ја врши таа дејност.

Член 99

Привремена забрана на работата на занаетчискиот дуќан може да се изрече ако занаетчискиот дуќан не се придржува за општите прописи за хигиено-техничката заштита во работењето и прописите за санитарните мерки, како и за прописите за користење на деловните простории.

Член 100

Примената на управните мерки од овој закон не ја исклучуваат примената на управните мерки предвидени со другите постјони прописи како и примената на казнените одредби од овој закон и други прописи.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 101

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен занаетчија кој:

1. има повеќе од еден занаетчиски дуќан (член 9 точка 4);
2. врши занаетчиска дејност без одобрение за основање на занаетчиски дуќан (член 10, став 1);
3. врши занаетчиски дејности во деловна просторија што се наоѓа надвор од местото на работењето на занаетчискиот дуќан (член 17, став 2);
4. користи помошни простории што не се наоѓаат во непосредна близина на деловната просторија (член 18, став 2);
5. не ги пријави промените на деловните простории односно деловното седиште на занаетчискиот дуќан (член 19, став 2 и 3);
6. врши занаетчиски дејности што не се означени во одобрението за основање на занаетчиски дуќан (член 20);
7. не ги пријави работите од својата занаетчиска дејност што ги врши надвор од деловните простории односно деловното седиште (член 22, став 3);
8. надвор од деловните простории продава свои производи спротивно на член 23, став 2, или става во промет производи спротивно на член 23, став 3;
9. продава туѓи производи спротивно на член 24;
10. користи дополнителен труд на други лица спротивно на член 33 и член 50, став 2.

Со казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Член 102

Со парична казна од 800 до 8.000 динари ќе се казни за прекршок:

1. лице кое без одобрение врши услуги од место во место или врши услуги што не се содржани во одобрението или ги врши надвор од подрачјето означено во одобрението (член 52);
2. лице кое врши занаетчиски услуги како споредно занимање без пријава (член 55);
3. лице кое при вршењето на занаетчиски услуги од место во место или како споредно занимање користи дополнителен труд на други лица (член 51, став 3 и член 54, став 4);

4. брачен другар односно старател на малолетните деца на умрен самостоен занаетчија кој ќе продолжи со водење на занаетчискиот дуќан спротивно на член 46.

Член 103

Со парична казна од 600 до 6.000 динари ќе се казни за прекршок самостоен занаетчија ако:

1. називот под кој дуќанот работи не е истакнат над или покрај влезот на деловната просторија (член 21, став 2);
2. во деловните простории на видно место не ги истакне цените на своите производи односно ценовникот на услугите или ако по барање од потрошувачите одбие да издаде сметка за извршените услуги односно продадените производи (член 25);
3. на надлежниот орган во пропишаниот рок не го пријави продолжувањето на водењето на занаетчискиот дуќан (член 40);
4. не го објави на влезната врата или на излогот на деловната просторија привременото запирање односно привременото водење на занаетчискиот дуќан (член 39 став 2).

Член 104

При изрекување на казните за прекршоците од член 101, член 102 и член 103 од овој закон судијата за прекршоци може да изрече и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста во траење од шест месеци до една година.

Член 105

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго општествено-правно лице ако зановна долгорочна или привремена деловна соработка со занаетчиски дуќан без писмен договор (член 96 став 1).

Со парична казна од 500 до 2.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго општествено-правно лице.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 106

Самостојните занаетчии на постојните занаетчиски дуќани и постојните занаетчиски задруги се должни својата работа да ја усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 107

Органите што се овластени да донесат поблиски прописи за спроведувањето на одредбите на овој закон се должни тие прописи да ги донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 108

До донесување на прописите од претходниот член ќе се применуваат поблиските прописи што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 109

На лицата во работен однос што се стекнале со право да вршат занаетчиски услуги како споредно занимање според досегашните прописи им престанува тоа право по истекот на три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Член 110

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за самостојните занаетчии („Службен весник на СРМ“ број 18/64) и Законот за ојачарската дејност („Службен весник на НРМ“ број 37/61 и „Службен весник на СРМ“ број 4/65).

Член 111

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

52.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за изградба на инвестициони објекти, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-532
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“, бр. 35/73 и 46/73), во член 93, став 1, по зборовите „член 55“ се става записка и се додаваат зборовите: „освен обврските по средствата од член 91, став 1, точка 4“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

53.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-533
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во член 2 од Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ број 45/72 и 45/73), во ред втори по зборот „плаќа“ се ставаат две точки и се бришат зборовите: „по стапка од 1.9‰“. Ставот два на истиот член се заменува со две алинеи кои гласат:

„— на примањата од работен однос на уживателите на пензија, кои врз основа на таквата работа немаат својство на осигуреник по стапка од 19,4‰; и

— на примањата за работа подолга од полното работно време по стапка од 50‰“.

Член 2

Член 2а се брише.

Член 3

Во член 3, став 1, ред 2, стапката „7,3‰“ се заменува со „3‰“, а во став два, ред трети стапката „25“ се заменува со „16‰“.

Член 4

Во член 4 во втората колона на табелата бројот „2.500“ се заменува со „2.300“.

Член 5

Член 5 се брише.

Член 6

Член 6 се менува и гласи:

„Од приходите на републичкиот данок од личен доход од земјоделска дејност од член 3, став 2, на овој закон 30‰ се отстапуваат на општината на чие подрачје се остваруваат“.

Член 7

Досегашните членови 6, 7, 8 и 9 стануваат 5, 6, 7 и 8.

Член 8

Утврдената стапка од 1,9‰ во член 2, став 1 и одредбите на членовите 2а и 5 од Законот за републичките даноци на граѓаните ќе се применуваат до 31 март 1974 година.

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да издаде пречистен текст на Законот.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

54.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 6, став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 25 февруари 1974 година.

Број 03-540
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за републичкиот фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации („Службен весник на СРМ“, бр. 35/71) член 1 се менува и гласи:

„Заради обезбедување на социјална сигурност на работниците и за санација на основните организации на здружениот труд од областа на здравството, постојниот Републички фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации продолжува со работа под назив „Републички фонд за заеднички резерви на основните организации на здружен труд од областа на здравството (фонд)“.

Член 2

Во член 2, став 2, по зборовите „деловниот фонд“ се става точка, а зборовите „издвоени за посебни општествени намени и за времето додека се издвоени се изземаат од основицата за плаќање на обврски на средствата на деловниот фонд“, се бришат.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Како основни организации на здружен труд во смисла на овој закон се сметаат и организациите на здружениот труд кои во својот состав немаат основни организации“.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„Основица за пресметување и уплатување на средствата од член 4, точка 1 на овој закон што ги издвојуваат вложувачите, претставува остаток на доходот по намалувањето на законските и договорни обврски и личните доходи.

Средствата на фондот од претходниот став се пресметуваат по стапка што ја определува Собранието на фондот и се уплатуваат во рок од 30 дена по усвојувањето на завршната сметка“.

Член 4

Член 6 се менува и гласи:

„Средствата на фондот се користат за:

- санација на организациите на здружен труд од областа на здравството што ќе се најдат во исклучителни економски тешкотии, кога е тоа во општествен интерес,
- за давање на краткорочни позајмици за исплата на лични доходи, ако жиро-сметката на организацијата на здружен труд од областа на здравството е блокирана поради ненамирени обврски,
- за намирување на минималните лични доходи,
- за исплата на личните доходи над минималните лични доходи ако организација на здружен труд од областа на здравството работи со загуби, и
- за преквалификација и за други неопходни вложувања за вработување на вишокот на работниците што се утврдени со санационата програма“.

Член 5

Во член 13, ставот 2 се брише, а ставот 3 стапува став 2.

Член 6

По исклучок од член 3 став 2 на овој закон, стапката за пресметување и уплатување на средствата по завршната сметка за 1973 година, изнесува 3% на основицата од член 3, став 1 на овој закон.

Член 7

Називот на здравствените работни организации во одредбите на Законот за републичкиот фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации се заменуваат со називот определен со овој закон и тоа: основни организации на здружен труд од областа на здравството.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот на републичкиот фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации.

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

55.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА СПОГОДБА ЗА РАБОТА НА ЕКИПАЖИТЕ НА ВОЗИЛАТА ШТО ВРШАТ МЕГУНАРОДНИ ДРУМСКИ ПРЕВОЗИ (АЕТР), СО ПРОТОКОЛОТ ЗА ПОТПИШУВАЊЕТО

I

Собранието на СРМ дава согласност на Законот за ратификација на Европската спогодба за работа на екипажите на возилата што вршат меѓународни друмски превози (АЕТР), со Протоколот за потпишувањето.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-493
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

56.

Врз основа на член 123 и 135 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА СРЕДСТВА И ОДЛАГАЊЕ НА АНУИТЕТИ ПО КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ“ ОД СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

1. Заради санирање на положбата на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје ѝ се пренесуваат средства во износ од 315 милиони динари од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството што ѝ се дадени како кредити.

2. Се одлага плаќањето на ануитетите што по кредитите одобрени од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството на Рудници и железарница „Скопје“, стасале во 1972 и 1973 и што ќе стасаат во 1974 година во износ од 223 милиони динари.

3. Плаќањето на одложените ануитети од претходната точка ќе се изврши по 31. XII. 1976 година, на тој начин што годишните износи на одложените ануитети ќе се распределат и ќе се платат до крајот на отплатниот рок на кредитите од точка 2 на оваа одлука.

4. Стопанската банка Скопје, во смисла на претходната точка, ќе го измени амортизациониот план за отплата на кредитите.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одлагање плаќањето на ануитетите по кредитите одобрени на Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-497
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

57.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 на Уставот на СРМ, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА ЗА ГАРАНЦИЈА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИОТ ПРОЕКТ ЛИВНИЦА ЖЕЛЕЗА И ТЕМПЕРА (ЈУ 947) СО ПРИЛОЗИ

I

Собранието на СРМ дава согласност на Предлогот на закон за ратификација на Спогодбата за гаранција меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за финансирање на индустрискиот проект Ливница железа и темпера (ЈУ 947) со прилози.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-496
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

58.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРНА, НАУЧНА И ПРОСВЕТНА СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И ФИНСКА, ПОТПИШАНА НА 7 ЈУНИ 1973 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

I

Се дава согласност на Предлогот за ратификација на Програмата за културна, научна и просветна соработка меѓу СФРЈ и Финска, потпишана на 7 јуни 1973 година во Белград.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-495
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

59.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 1, став 1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ПРОТОКОЛОТ МЕЃУ ВЛАДАТА НА СФРЈ И ВЛАДАТА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА ЗА ПОМОШ ВО КАПИТАЛ, ПОТПИШАНА НА 20 ДЕКЕМВРИ 1972 ГОДИНА ВО БОН

I

Се дава согласност за ратификација на протоколот меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Сојузна Република Германија за помош во капитал, потпишан на 20 декември 1972 година во Бон.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-494
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

60.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 26 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ
СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СУД
ВО БИТОЛА

1. Се разрешува Богосав Никодиенкиќ, од судија на Округниот суд во Скопје, поради заминување на нова должност, и

2. Се разрешува Васко Журовски, судија на Округниот суд во Битола, по негово барање, поради исполнување услови за пензија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-498
27 февруари 1974 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

60.

Врз основа на член 10, став 1 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70 и 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 26 февруари 1974 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 25 февруари 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

I

За унапредување на здравствената состојба на граѓаните, со цел за определување на приоритетните проблеми и спроведување на мерките за успешна здравствена заштита на населението, со оваа одлука се утврдува Програма за здравствена заштита на населението на Социјалистичка Република Македонија за 1974 година.

II

Основни демографски карактеристики

Појдовна основа за програмирање на здравствената заштита на населението претставуваат демографските карактеристики, како и другите показатели и тоа: распространетост на населението на км², бројот на населените места, бројот на семејствата и членовите во нив, односот на градското и селското население, националниот состав, вероисповеста, обичаите, нивото на општата, а посебно на здравствената култура, вработеноста, комуникациите, миграционите движења, санитарско-хигиенска состојба, исхраната, развиеноста на мрежата, кадровската можност, економските фактори и друго.

Во 1968 година стапката на наталитетот е 25,4‰, а во 1972 година е 22,8‰ или има намалување од 2,6‰ во овој петгодишен интервал. Во истиот период стапката на морталитетот е 7,9‰ (1968), а во 1972 година 7,8‰ или има незначително намалување (0,1‰) во споменатиот интервал. Стапката на природниот прираст на населението во СР Македонија во 1968 година е 17,5‰, додека во 1972 година е 15,0‰ или има намалување за 2,5‰ т.е. има тенденција на опаѓање. Во последниот петгодишен период населението во СР Македонија средно се зголемувало за околу 26.000 жители. Стапката на природното движење на населението во СР Македонија за периодот од 1968—1972 година е како што следува:

Година	Наталитет	Морталитет	Морталитет на доенчињата	Природен прираст
1968	25,4	7,9	88,7	17,5
1972	22,8	7,8	75,5	15,0

Основна карактеристика на овој демографски податок за периодот од 1968—1972 година е мошне високата стапка на смртноста на доенчињата, која во 1968 година изнесува 88,7‰, додека во 1972 година изнесува 75,5‰, или има намалување за 13,2‰. Врз вака високата стапка на смртноста на доенчињата, влијание имаат некои од општините опфатени со Акционата програма (Гостивар, Дебар, Кичево, Куманово, Струга и Тетово). Додека во Македонски Брод во 1972 година стапката на смртноста на доенчињата изнесува 73,6‰, што значи, се движи под републичкиот просек од 75,5‰ (Табела 2).

Промените во возрастната структура на населението во СР Македонија ја задржуваат тенденцијата како и во претходните години. Така, групацијата од детската возраст покажува бавно опаѓање, а групацијата од работно способното население релативно зголемување, исто така и возрастната групација над 65 годишна возраст покажува зголемување.

Здравствената состојба на населението

Во последните 4 години (1969 до 1972 година) заболувањата и состојбите утврдени во општите и специјалистичките ординации, во својата структура покажуваат незнатни промени.

Заболувањата на респираторниот систем низа години го заземаат првото место. Така во 1969 година, во структурата на најчестите заболувања учествуваат со 25,3‰; во 1971 година со 26,7‰ и во 1972 година со 26,2‰. Нервните и душевните заболувања во 1969 година во структурата на заболувањата учествуваат со 10,0‰ и го заземаа четвртото место, додека во 1971 година со 11,4‰ и во 1972 година со 10,8‰ го заземаа второто место. Заболувањата на дигестивниот систем за периодот од 1969—1972 година во структурата на заболувањата го задржуваат третото место. Во овој период, меѓу првите 11 групи на заболувања се наоѓаат уште: грипот, болестите на мускуло-коскениот систем и врзувачкото ткиво, хипертензиите и други заболу-

вања на срцето, заболувања на сетилата, заболувања на кожата и поткожното ткиво, заболувања на урогениот тракт, симптоми недоволно дефинирани, инфективни и паразитарни заболувања, повреди и други заболувања.

Во последниве години за одбележување е тоа што кардиоваскуларните заболувања го задржуваат четвртото или петтото место во структурата на заболувањата. Поради тоа, пред здравството ургентно се наметнува решавањето на некои случаи како што се: инфарктот, миокардитот, исхемијата на срцето и други.

Повредите на работа и вон работа, особено сообраќајните незгоди во последниве две години покажуваат зголемување, поради што се наоѓаат меѓу првите 11 групи во структурата на заболувањата и состојбите утврдени во општите и специјалистичките ординации, додека повредите кај школските деца во структурата на заболувањата и утврдените состојби го заземаат седмото место за 1969—1972 година, односно 8 и 9 место кај претшколските деца за истиот период.

Инфективните и паразитарните заболувања во последните 4 години во структурата на заболувањата го заземаат 10-то и 11-то место, а споредувајќи ги податоците од 1971—1972 година има извесно намалување за околу 2000 случаи во групацијата. Меѓутоа, во оваа групација кај одделни заболувања, кои се резултат на неповолната хигиенско-епидемиолошка средина и за кои не постојат ефикасни специфични заштитни мерки, сè уште постои извесно зголемување (паратифус, токсоинфекции алиментарни и др.).

Дегенеративните хронични заболувања, како и дијабетисот во структурата на заболувањата и состојбите, покажуваат перманентен пораст за апсолутни бројки и тие се во врска со зголеменото учество на возрастната групација над 60 години.

Малигните неоплазми, и покрај тоа што не се наоѓаат меѓу првите 11 групи на заболувања, низниот број е во постојано зголемување, што покажуваат регистрираните случаи во амбулантно-политничките здравствени работни организации и единици или како лекувани во болничките одделенија. Податокот, дека малигните неоплазми во структурата на умрениите во Републиката во 1972 година учествуваат со 8,9% го заземаат четвртото место, укажува на неговата посебна важност.

Во преваленцијата на туберкулозно болните постои бавно, но постојано опаѓање, што се забележува и во инциденцијата т.е. во ново регистрираните болни, споредено во 1972 со 1971 година.

Во последните години, како најчести гинеколошки заболувања кај жените регистрирани во ординациите за жени се среќаваат:

	1971	1972
— нарушување на менструацијата	28886	30274
— воспаление на гениталните органи	24492	26895
— стерилитет на жените	5514	5927
— заболувања на мочниот меур	4372	5478

Од прикажаните податоци се гледа дека постои зголемување на овие заболувања, што се должи на зголемениот број на абортуси како и сè уште големиот број на раѓања без стручна помош (34,8%) и неадекватното користење на советувањата за жени.

Бројот на регистрираните заболувања и состојби кај претшколските деца е во непосредна врска со развиеноста на мрежата и кадарот што овозможува поголема опфатеност на оваа групација од населението. Како и во претходните години, изразитото место во структурата на заболувањата заземаат заболувањата на респираторниот систем со бавно покачување, така што тие во 1969 година учествуваат со 56,9%, во 1970 со 61,4%, а во 1972 со 61,8%.

На второ место се заболувањата на дигестивниот систем со 8,4%, потоа следуваат заболувањата на сетилата со 6,8%, додека инфективните и паразитарните заболувања покажуваат опаѓање, кое во 1969 година е 8,0%, во 1971 — 7,6% и во 1972 — 6,1%.

Заболувањата на респираторниот систем исто така заземаат прво место во структурата на заболувањата и кај школските деца со 50,2%. Учеството на другите заболувања во последниве години не покажува некои знатни промени, освен опаѓање на инфективните и паразитарните заболувања, во 1971 година 7,8%, а во 1972 — 5,9%, што е резултат на цикличките појави на епидемии и соодветно преземените мерки за здравствена заштита.

Во структурата на заболувањата кај работниците, како специфична групација изложена на разни агенсии и нокси, поради што настануваат професионални заболувања и оштетувања и повреди, не се забележуваат знатни промени. Додека вкупниот број на заболувањата и повредите е во пораст, во 1971 година 148.487, а го 1972 — 180.298 или за 21,1% зголемени.

Во структурата на заболувањата во забоздравствената заштита забниот кариес и натаму го зазема првото место, а од другите заболувања кои најчесто се јавуваат, болестите на устата и забите, забновилничните аномалии, пародентопатиите и др., кои имаат големо социјално-медицинско значење, ја намалуваат работоспособноста кај населението, при што бараат големи материјални издатоци и лошо влијаат врз општата здравствена состојба.

Со спроведување на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба постигнати се извесни резултати, но сè уште не се решени сите проблеми во врска со водоснабдувањето со хигиенски исправна вода, а особено начинот на отстранување на отпадните цврсти и течни материи. Исто така, како нерешен проблем останува неправилната исхрана на голем дел од населението, лошите микроклиматски услови во некои работни организации, лошите санитарно-хигиенски услови во одделни училишта и сè уште ниската општа и здравствена култура кај добар дел од населението.

Организација на здравствената дејност

Интеграционите движења во областа на здравството создаваат поповолни услови за обезбедување на здравствената заштита на населението на пошироки подрачја.

Задолжителните видови на здравствена заштита на населението, што се спроведуваат со примената на Законот од 1972 година, се одразија врз зголемениот број на посети во ординациите за општа медицина, диспанзерите за жени, деца, ученици и медицината на трудот. Такз, видно е зголемувањето на бројот на посетите за 6,5% во ординациите за општа медицина, 8,6% во дејноста за заштита на децата, 7,6% во дејноста за школски деца, 3,7% во дејноста за заштита на жените и 8,5% во дејноста за медицината на трудот, споредени со 1971 година.

Покрај зголемениот обем на работа во амбулантно-политничката и диспанзерската дејност видно е намалувањето бројот на вкупно лекуваните лица во болничките одделенија за 6,1% споредено со 1972/1971 година, што укажува на подобрен квалитет и стручност во работата на овие дејности.

И покрај создадените услови за обезбедување на здравствена заштита на населението на пошироки подрачја, со интегрираните здравствени работни организации, сè уште е присутен фактор на недоволно постоење на медицински единици на село од општа медицина и покрај донесената Акциона програма за намалување смртноста на доенчињата и малите деца до 1975 година. Така, од вкупно 1597 лекари од општа медицина во 1972 го-

дина, само 96 постојани лекари во 81 медицинска единица обезбедуваат здравствена заштита на селското население, поради што е и донесена посебна Програма за развој на медицинските единици на село.

Далеку полоша е состојбата на селското население во обезбедувањето со специјалистичка медицинска помош.

Повеќе години на ред од вкупно лекуваните болни во амбулантно-поликлиничките и диспанзерските работни единици само околу 4,0% користат високоспецијализирана и диференцирана здравствена заштита во болничките стационарни здравствени работни организации, односно нивните одделенија.

Превентивната медицинска дејност, според одредбите на Законот за здравство, има услови за развој, но таа е сè уште недоволно развиена и необезбедена со високостручен кадар во однос со другите медицински дејности. Исто така, и дејностите каде што првенствено се применува активен превентивен метод на работа, како што се: патронажната, домашното лекување, итната медицинска помош и др., во голем број на здравствени работни организации сè уште се недоволно развиени и необезбедени со стручен медицински кадар и опрема.

Во областа на забоздравствената заштита постигнати се резултати во однос на развиеноста на ординациите за забоздравството и особено зголемување на високостручниот кадар. Тој е зголемен за околу 25,0% во 1972 во однос на 1971 година. Меѓутоа, застапеноста на овој кадар не е насекаде рамномерна.

Крводарителството како проблем во здравството останува и натаму, со оглед на тоа дека постои намалување на бројот на дарителите од една, а од друга страна се зголемени побарувањата на крв заради сè почестите сообраќајни незгоди, посложните хируршки интервенции за кои е потребно поголемо количество на крв како и во терапевтски цели.

Посебен проблем во оваа дејност, претставува недостигот на високостручен кадар и специјалисти како и недоволна адекватна опременост за непречено вршење на работите во здравствените работни организации и организациони единици што ја вршат дејноста на собирање на крв.

Во последниве години присутна е изградбата на нови аптеки, со современи наменски простории и адекватна опрема, но во одделни подрачја сè уште постојат аптеки кои се под минимумот на градежни и хигиенски барања.

Во дејноста на снабдување со лекови и санитарски материјал, посебен проблем претставува недостигот на високостручен кадар (особено остро изразен во некои подрачја), кој веќе неколку години на ред не се зголемува.

III

Приоритетни здравствени проблеми

Од досегашните согледувања на демографските карактеристики, здравствената состојба на населението во СРМ, бројните анализи во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на средината каде што човекот живее и работи, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствените работни организации и нивната кадровска и друга опременост, економските можности на општествено-политичките заедници како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, и натаму како приоритетни проблеми за решавање во 1974 година се следниве:

1. заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца;
2. неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението;
3. акутните заразни заболувања;

4. ниско ниво на здравствената просветеност и култура на населението;

5. професионални заболувања, оштетувања и повреди;

6. заболувања од малигни неоплазми;

7. кардиоваскуларни заболувања; и

8. крводарителство.

1. Заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца

Смртноста на доенчињата, која во нашата Република е висока (75,5% во 1972 година), во последниве години, иако е во постојано опаѓање, сè уште е висока во однос со другите републики. Иста тенденција на опаѓање покажува односот на умрените доенчиња на 100 умрени.

	1968	1969	1970	1971	1972
Морталитет на доенчиња	88,6	91,4	87,9	82,2	75,5
Умрени доенчиња на 100 умрени	28,5	28,1	26,8	25,0	22,0

За решавањето на овој приоритетен проблем и натаму ќе продолжи спроведувањето на Акционата програма за намалување високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија како и другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Предвидените мерки со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија ќе се спроведуваат преку активното учество на следните здравствени работни и други организации: Здравствениот дом на Скопје — Завод за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, медицинските центри, здравствените домови и станици и општествено-политичките заедници, органи и организации.

2. Неповолна хигиенско-епидемиолошка состојба на околината во која живее и работи населението

Динамиката на урбанизацијата во нашата Република се карактеризира со релативно брз развој што во основа ги решава повеќето од постојните санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разновидни биолошки, хемиски, физички нокси кои штетно влијаат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ, ќе продолжи и во наредната година, преку мерки одредени по вид и обем, со што ќе се придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба во нашата Република.

Во санирањето на средината, со спроведувањето на мерките од Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба како и на други мерки, ќе земат учество: Републичкиот завод за здравствена заштита, Републичката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделенија и другите дејности во медицинските центри, здравствените домови и станици, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

3. Акутни заразни заболувања

Од состојбата на акутните заразни заболувања, нивната раширеност, можноста на компликации, учеството во смртноста, како и не насекаде решените хигиенско-епидемиолошки проблеми, неоп-

ходно се наметнува доследно спроведување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: општествено-политичките заедници, Републичкиот завод за здравствена заштита, хигиенско-епидемиолошките одделенија при медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичката и општинските санитарни инспекции како и други заинтересирани органи и организации.

4. Ниско ниво на здравствената просветеност и култура на населението

Во редоследот на приоритетните здравствени проблеми, непосредно влијание имаат: ниското ниво на здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики, обичаите и обредите што постојат кај дел на населението.

За подигање на здравствената просветеност и култура кај населението, измена на навиките и обичаите, нужно се наметнува програмирана здравствено-воспитна активност кај населението од страна на сите здравствени работници и здравствените работни организации.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде насочена, пред сè, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Републичкиот завод за здравствена заштита, Здравствениот дом на Скопје — Завод за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, општествено-политичките заедници, Црвениот крст, училиштата и другите органи и организации заинтересирани за оваа дејност.

5. Професионални заболувања, оштетувања и повреди на работа и вон работа

Постојаното зголемување бројот на професионалните заболувања и оштетувања и повреди на работа, кои во однос на 1971 година се зголемени за 21,1%, укажува на важноста на проблемот и заема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

За ваквата состојба придонесува брзото темпо на развојот на индустриските капацитети со своите сложени технички и технолошки процеси и присуството на разни нокси и материи кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања особено таму каде што хигиено-техничките мерки не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбогените, трауматогените фактори, како и преземање на мерки за рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: Републичкиот завод за здравствена заштита, здравствените станици во работните организации, дејностите за медицина на трудот во медицинските центри и здравствените домови, и други работни организации заинтересирани за здравствената заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

6. Заболувања од малигни неоплазми

Брзиот развој на урбанизацијата, индустријализацијата и сообраќајот влијаат врз зголемувањето бројот на канцерогените фактори на надворешната средина од една, продолжувањето на просечниот век на живеење на постарите возрасни групи на населението, од друга страна, влијаат врз појавата со тенденција на зголемување на заболениите и умрените од малигните неоплазми.

Од показателите во последните две години, само во амбулантно-поликлиничките и специјалитичките ординации се забележува зголемување за околу 30,0% во 1972 во однос на 1971 година. Малигните неоплазми имаат тенденција на зголемување и во болничко-стационарната дејност.

Како мерка за решавање на овој проблем нужно се наметнува итно донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболениите од малигни неоплазми од страна на здравствените работни организации, што ќе овозможи да се има целосен увид во овој проблем преку устроениот Регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Нужно е во поголемите медицински центри да се отворат онколошки диспанзери, врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар, и набавување на соодветна опрема, со цел за рано откривање и навремено лекување.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, сите здравствени работни организации, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

7. Кардиоваскуларните заболувања

Високото место во структурата на морбидитетот во последните години, што кардиоваскуларните заболувања го заземаат (четвртото и петтото место) со тенденција на пораст од една, а првото место (24,0% во 1972 година), како причина за смрт, од друга страна, доведуваат до тоа овие заболувања да избијат како проблем и да заземаат едно од приоритетните места.

Фактот, што овие заболувања се претежно меѓу групите од продуктивното население, ја наметнува потребата овој проблем да се проучува и следи од сите заинтересирани фактори.

Како мерка за решавање на овој проблем, нужно се наметнува посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања и посебно насочување кон решавање на проблемот на кардиоваскуларните заболувања, што ќе обезбеди нивно спречување, рано откривање и преземање на адекватни мерки. Поради тоа, потребно е организирање на единици за ургентна медицина и интензивна нега на срцевите болни со адекватно стручно оспособување на здравствениот кадар, како и соодветна и современа опрема.

Во извршувањето на мерките ќе учествуваат: Републичкиот завод за здравствена заштита, клиниките на Медицинскиот факултет, медицинските центри, општествено-политичките заедници, органите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

8. Крводарителство

Недостигот на крв и крвни продукти и во 1974 година претставува еден од приоритетните проблеми, поради што се наложува спроведување на следниве мерки:

— донесување на програма за потребните количества на крв и крвни деривати и обезбедување на доволен број дарители на крв за околу 3,0% од населението;

— осposобување и специјализирање на здравствен кадар за работа во оваа дејност;

— современо доопремување и опремување на организационите единици за трансфузиологија;

— постојано следење развојот на медицинските гранки особено хируршките, кои имаат потреба од крв во примената на терапијата; и

— програмирана и организирана пропагандна дејност со цел за активирање на населението во учеството на крводарителството.

IV

Цели што треба да се постигнат

Со извршувањето на програмата за здравствена заштита на населението треба да се постигнат следниве цели:

— зачувување и унапредување на здравјето со што ќе се подобри здравствената состојба на населението;

— намалување на заболувањата и умирањата на доенчињата и другото население;

— спречување и сузбивање на акутните заразни заболувања;

— подобрување на хигиенско-епидемиолошката состојба на средината во која живее и работи населението;

— подигање нивото на здравствената просветеност и култура на населението;

— подобрување на здравствената состојба на работниците и обезбедување на општа и специфична здравствена заштита, на оние работни места каде што постојат можности за професионални заболувања и општетувања;

— доближување на здравствената дејност до селското население;

— рано откривање и лекување на малигните, кардиоваскуларните, ревматичните, душевните заболувања, шеќерната болест и спречување и сузбивање на туберкулозата;

— обезбедување на поефикасна и специфична здравствена заштита на населението над 60 годишна возраст; и

— подобрување и унапредување на организацијата на здравствените работни организации и нивната дејност.

V

Финансирање на здравствената заштита во 1974 година

Програмата за здравствена заштита на населението во 1974 година со програмите на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување, програмите на општествено-политичките заедници (општински програми) и Програмата на задолжителните видови на здравствената заштита на населението, обезбедуваат извршување на задачите од областа на здравствената заштита, при што со нив е утврден обемот на здравствената заштита, како и потребните средства за нивното реализирање.

Извори од кои ќе се финансира здравствената заштита на населението во 1974 година се:

— средствата на самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување;

— средствата на буџетите на Републиката и општините;

— средствата на организациите на здружениот труд;

— средствата на граѓанско-правни лица; и

— приходи од други извори (други корисници на услуги, од научно-истражувачки работи и други приходи).

Финансирањето на Програмата за здравствена заштита на населението за 1974 година ќе се врши во рамките на номиналниот пораст на буџетите.

Исто така, покрај горните средства, Републиката, преку своите буџети, ќе обезбеди потребни средства за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на земјоделските осигуреници и учесниците од НОВ, кои по друг основ не се здравствено осигурени.

VI

Ова одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-523

27 февруари 1974 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Обласен дел

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Дуковска, Скопје. (578)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Осмолетката во с. Кучково на име Амет Мемишовски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трипун Тодоровски, Скопје. (580)

Воена книшка издадена од Карловац на име Симеон Величковски, Скопје. (581)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Б. Кидрич“ — с. Сарај на име Лепа Велкова, Скопје. (582)

Индекс бр. 12189, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Драгиша Петковиќ, Скопје (583)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште при населбата Бутел — Скопје на име Трајанка Јованчева, Скопје. (584)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зимрије Идризи, Скопје. (585)

Свидетелство за висококвалификуван работник — трговец, издадено од Трговско училишниот центар — Скопје на име Ванчо Ефтимов, Скопје. (586)

Работна книшка издадена од Скопје на име Боро Горѓиевски, Скопје. (587)

Работна книшка издадена од Скопје на име Менди Гавази, Скопје. (588)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Белимбегово — Скопје на име Агуш Редеповски, Скопје. (589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Божана Ристевска, ул. „Преспа“ бр. 55, Битола. (590)

Свидетелство за IV одделение на име Трајче Јанковски, с. Теово, Титов Велес. (591)

Свидетелство за VIII одделение на име Миле Горевски, ул. „М. Горки“ бр. 184, Титов Велес. (592)

Свидетелство за VII одделение на име Стево Гичев, ул. „В. Главинов“ бр. 5, Титов Велес. (593)

Работна книшка на име Рафи Омери, с. Бродец, Тетово. (594)

Здравствена легитимација на име Зилбије Пазити, с. Стримница, Тетово. (595)

Уверение за полуквалификуван работник — внатрешно, издадено од Ф-ката „Партизан“ — Прилеп на име Ристо Секулоски, с. Вешиште, Прилеп.

Свидетелство за VI одделение на име Томислав Н. Василески, ул. „Круме Јоскоски“ бр. 8, Прилеп. (600)

Здравствена легитимација на име Ферик Изанри, с. Дол. Палчиште, Тетово. (602)

Работна книшка бр. 1796, издадена од Берово на име Рајна Бугариновска, ул. „Н. Карев“ бр. 6, Берово. (603)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Страшо Пинџур“ — с. М. Коњари на име Иванка Ѓорческа, ул. „М. Козар“ бр. 91, Прилеп. (605)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Бр. Миладинови“ — Прилеп на име Вера Василева, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 21, Прилеп. (606)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште во Прилеп на име Јана Карамфиловска, ул. „Драган Димески“ бр. 10, Прилеп. (607)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Раџин“ — Прилеп на име Виолета Лозаноска, ул. „Б. Корчагин“ бр. 64, Прилеп. (608)

Свидетелство за висококвалификуван работник, издадено од Работничкиот универзитет — Прилеп на име Јован Крстески, ул. „Егејска“ бр. 62, Прилеп. (612)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „Јоаким Крчовски“ — Крива Паланка на име Лозена Стојчевска, с. Градец, Крива Паланка. (613)

Свидетелство за IV одделение на име Милан Стоилковски, с. Дубровница, Крива Паланка. (614)

Свидетелство за IV одделение на име Илија Илиовски, с. Теово, Титов Велес. (615)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Благој Кирков“ — Титов Велес на име Костадин Кочов, ул. „Богџе Николов“ бр. 14, Титов Велес. (616)

Работна книшка издадена од Гостивар на име Пашо Алгиќ, ул. „Светозар Спироски“ бр. 2, Гостивар. (617)

Свидетелство од VIII одделение на име Реџије Асани, Гостивар. (619)

Свидетелство за II година индустриско училиште на име Драгица Милковиќ, ул. „Јордан Јордановски“ бр. 2, Гостивар. (620)

Здравствена легитимација на име Дине Василев, с. Гермијан, Битола. (621)

Свидетелство за VIII одделение на име Васка Димеска, ул. „Бл. Николоски“ бр. 18, Прилеп. (622)

Свидетелство од VIII одделение на име Драге Мицеска, с. Десово, Прилеп. (623)

Здравствена легитимација на име Ѓорѓија Колески, ул. „Пере Тошев“ бр. 10, Прилеп. (624)

Диплома издадена од УЗУС — Титов Велес на име Трајче Гурчиновски, ул. „Којнички пат“ бр. 11, Титов Велес. (625)

Здравствена легитимација на име Феим Бајрамаи, с. Пирок, Тетово. (626)

Свидетелство за VIII одделение на име Јорџе Дамјановски, с. Вруток, Гостивар. (627)

Свидетелство од VIII одделение на име Саре Крајчески, ул. „Живко Брајковски“ бр. 99, Гостивар. (628)

Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Љубен Спироски, ул. „Б. Јовчески“ бр. 5, Варош, Прилеп. (631)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Бр. Миладинови“ — Прилеп на име Вера Рујаноска, ул. „М. Козар“ бр. 62, Прилеп. (632)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Раџин“ — Прилеп на име Вера Граштеска, ул. „Ил. Игески“ бр. 31, Прилеп. (633)

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Мицеска, ул. „Цена Џинорозо“ бр. 6, Прилеп. (634)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Олга Василеска, ул. „Пиринска“ бр. 21, Прилеп.

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп на име Јово Војоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 209, Прилеп. (636)

Свидетелство од VIII одделение бр. 140/45, издадено од Училиштето „М. Аџев“ — с. Локвица на име Владо Петрески, с. Зрзе, Прилеп. (637)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „К. Раџин“ — Прилеп на име Цветанка Атанасоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 24, Прилеп. (638)

Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „Д. Јованоски“ — Прилеп на име Олга Ропешоска, ул. „Пиринска“ бр. 57, Прилеп. (639)

Свидетелство за VIII одделение на име Васе Наумоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 8, Прилеп. (640)

Свидетелство бр. 399/5 од IV одделение на име Нада Велическа, ул. „А. Слабејко“ бр. 46, Прилеп. (641)

Работна книшка бр. 6837, издадена од Прилеп на име Нада Тасеска, ул. „11 Октомври“ бр. 65, Прилеп. (642)

Работна книшка издадена од Куманово на име Селајдин Кадриџи, ул. „К. Маркс“ бр. 44, Куманово. (643)

Диплома на име Тодор Павлов, ул. „В. Главинев“ бр. 59, Титов Велес. (644)

Работна книшка издадена од Винаца на име Ружа Ристова, ул. „Енгелсова“ бр. 5, Винаца. (646)

Ученичка книшка издадена од Училиштето „Гоце Делчев“ — с. Могила на име Разија Секирска, с. Могила, Битола. (647)

Индекс бр. 5653 на име Диме Борчаковски, ул. „Бл. Шукароски“ бр. 4, Прилеп. (648)

Возачка дозвола бр. 2085, издадена од ОВР — Тетово на име Нејази Кучи, ул. „И. Ј. Рибар“ бр. 403, Тетово. (650)

Свидетелство од пола матура на име Драган Георгиевски, ул. „Тр. Тарџан“ бр. 27, Прилеп. (651)

Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Томислав Ристески, ул. „Крушевска“ бр. 32, Прилеп. (652)

Ученичка книшка од III одделение на име Снежана Крстевска, ул. „Пенка Котеска“ бр. 48, Прилеп. (653)

Свидетелство од основно образование на име Маре Чогароска, ул. „Б. Кидрич“ згр. I/12, Прилеп. (654)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „П. Даскало“ — с. Долнени на име Борис Стојкоски, с. Вранче, Прилеп. (655)

Свидетелство за VIII одделение на име Нада Мицеска, ул. „11 Октомври“ бр. 180, Прилеп. (657)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Стив Наумов“ — с. Бешиште на име Петко Илоски, с. Бешиште, Прилеп. (658)

Работна книшка издадена од Прилеп на име Петко Илоски, с. Бешиште, Прилеп. (659)

Свидетелство за VIII одделение на име Слободанка Павлеска, ул. „Мукос“ бр. 40, Прилеп. (660)

Свидетелство издадено од УЗУС — Прилеп на име Радован Димитриоски, с. Славеј, Прилеп. (661)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Трајко Андреев“ — Титов Велес на име Трајко Костовски, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 26, Титов Велес. (663)

Здравствена легитимација издадено од ЗСО — Скопје на име Кочо Китановски, Скопје. (665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Бандулиев, Скопје. (666)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Курчиновски, Скопје. (667)

Воена книшка издадена од Скопје на име Славе Ангеловски, Скопје. (668)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хаџер Халили, Скопје. (669)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрија Кочан, Скопје. (670)

Работна книшка издадена од Куманово на име Јовица Белковски, Скопје. (671)

- Диплома за положен завршен испит, издадена од Средно музичкото училиште во Скопје на име Василка Анчева, Скопје. (672)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Франо Ведрач, Скопје. (673)
- Здравствени легитимација издадени од ЗСО — Скопје на име Александар и Јаворка Петковски, Скопје. (674)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Силвија Станковиќ, Скопје. (675)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Садије Проваљија, Скопје. (676)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гега Крстик, Скопје. (677)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магбер Мемедова, Скопје. (679)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зејна Шабанова, Скопје. (680)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ванчо Костадинов, Скопје. (681)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Николовска, Скопје. (682)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Борис Кидрич“ — Скопје на име Вера Саздова, Скопје. (683)
- Свидетелство за II година, издадено од Училишката школа „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Емин Имери, Скопје. (684)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Душан Шамаковски, Скопје. (685)
- Студентска легитимација бр. 3055, издадена од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Павлина Панова, Скопје. (686)
- Работна книшка бр. 1341, издадена од Скопје на име Славе Костовски, Скопје. (687)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јанко Несторовски, Скопје. (688)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Љубица Блажевска, Скопје. (689)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Трајановска, Скопје. (690)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Ивковски, Скопје. (691)
- Работна книшка рег. бр. 965, сер. бр. 96716, издадена од Скопје на име Лефтер Калков, Скопје. (692)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Тефејус“ — Скопје на име Улвија Ахметагиќ, Скопје. (693)
- Индекс бр. 5587, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Олгица Џидровска, Скопје. (694)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станка Трпчевска, Скопје. (695)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Петре Глигуровски“ — с. Костинци — Прилепско на име Ненад Булаиќ, Скопје. (696)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојко Малиновски, Скопје. (697)
- Индекс бр. 3889, издаден од Градежно-техничкиот факултет — Скопје на име Никола Гошев, Скопје. (698)
- Индекс бр. 4709, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Димче Чипуровски, Скопје. (699)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драго Грубач, Скопје. (700)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Раде Георгиевски, Скопје. (701)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Љубица Димишковска, Скопје. (702)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „М. Тито“ — с. Нова Брезница на име Васил Трпески, Скопје. (704)
- Индекс бр. 17364, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Петкана Јовановска, Скопје. (705)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Шарановиќ, Скопје. (706)
- Потврда за вршење на забарски работи на име Рада Шарановиќ, Скопје. (707)
- Свидетелство за завршено II година среден трговски курс во Скопје на име Велика Димитровска, Скопје. (708)
- Индекс бр. 2159, издаден од Електро-машинскиот факултет — Скопје на име Ратомир Живковиќ, Скопје. (709)
- Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Карпош“ — Скопје на име Силвана Шакир, Скопје. (710)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Васил Главинов“ — Скопје на име Фатима Мустафова, Скопје. (711)
- Диплома бр. 36/105, издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Хасим Рожојч, Скопје. (712)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јованка Стефановска, Скопје. (713)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Пејковски, Скопје. (714)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драган Николов, Скопје. (715)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Атанасовски, Скопје. (716)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Нове Трајковски, Скопје. (717)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емилија Кушевска, Скопје. (718)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрише Шабани, Скопје. (719)
- Диплома за технички цртач, издадена од Работничкиот универзитет — Скопје на име Иван Стоименов, Скопје. (720)
- Работна книшка издадена од Тетово на име Петре Спасеновски, Скопје. (721)
- Диплома за квалификуван работник — автомеханикар на име Драган Блажевски, Скопје. (722)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ванчо Колевски, Скопје. (723)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Миле Јакимовски, Скопје. (724)
- Индекс бр. 5562, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Благојка Радулова, Скопје. (725)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дијана Бојаџиева, Скопје. (726)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Војан Попов, Скопје. (727)
- Работна книшка издадена од Св. Николе на име Станко Ристов, Скопје. (728)
- Индекс бр. 6166, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Вангел Штерјов, Скопје. (729)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорка Путиќ, Скопје. (730)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Тодорче Колевски, Скопје. (731)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Бранко Арсов, Скопје. (732)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мико Илиевски, Скопје. (733)
- Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ на име Зака Русевска, с. Вевчани, Струга. (734)
- Свидетелство од I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ на име Винограда Дулевска, с. Вевчани, Струга. (735)
- Свидетелство бр. 229 за завршено индустриско училиште на име Димко Амбароски, ул. „Ленин“ бр. 183, Прилеп. (736)
- Свидетелство бр. 53, издадено од Осумгодишното училиште во Крива Паланка на име Милан Димитровски, с. Узем, Крива Паланка. (737)
- Здравствена легитимација на име Мите Трајковски, ул. „Славе Петков“ бр. 7а, Титов Велес. (738)
- Возачка дозвола бр. 3302 на име Алинсан Алији, с. Гор. Бањица, Гостивар. (739)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бекир Мисљими, с. Седларце, Тетово. (740)

- Земјоделска здравствена легитимација на име Аљивеби Мисљими, с. Г. Седларце, Тетово. (741)
- Свидетелство бр. 108/61, од VIII одделение на име Доста Кусибарска, с. Витолиште, Прилеп. (742)
- Уверение за зидаротесар на име Ристе Петрески, ул. „Беласица“ бр. 5, Прилеп. (745)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Мара Божиноска, с. Бело Поле, Прилеп. (747)
- Свидетелство бр. 532, издадено од Основното училиште — Ново Село — Бујановац на име Казим С. Халити, с. Режановце, Куманово. (748)
- Работна книшка издадена од Куманово на име Мара Тодоровска, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 24, Куманово. (749)
- Работна книшка издадена од Куманово на име Бранко Јосковски, ул. „Ристовац“ бр. 6, Куманово. (750)
- Свидетелство од I година, издадено од Средно медицинското училиште на име Грозданка Филиповска, ул. „ЈНА“ бр. 47, Тетово. (752)
- Свидетелство од II година, издадено од Средно медицинското училиште на име Роска Стефановска, ул. „103“ бр. 3, Тетово. (753)
- Свидетелство од I и II година, издадено од Средното медицинско училиште — Тетово на име Зорица Цекова, Тетово. (754)
- Свидетелство на име Сали Бафќари, с. Вруток, Гостивар. (755)
- Свидетелство бр. 216, за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Бешиште на име Доста Косевска, с. Бешиште, Прилеп. (757)
- Ученичка книшка за VII одделение на име Милјана Кордиоска, ул. „Ленин“ бр. 205, Прилеп. (758)
- Свидетелство бр. 116 за VIII одделение на име Стојадин Д. Величковски, с. Осиче, Крива Паланка. (759)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Г. Делчев“ — с. Сујаклари на име Пенчо Димов, ул. „Велин Шојлев“ бр. 28, Титов Велес. (760)
- Свидетелство на име Мефаил Исмаили, с. Лаквица, Гостивар. (761)
- Свидетелство од I клас на име Иван Трпчевски, Гостивар. (762)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Мислим Д. Ферати, с. Речане, Гостивар. (763)
- Работна книшка на име Џезви Салмани, с. Добрадол, Гостивар. (764)
- Работна книшка рег. бр. 3136, серија бр. 34797 на име Снежана Т. Ефтимова, ул. „Ванчо Прке“ б. б., Винаца. (765)
- Работна книшка на име Смилка Петковиќ, ул. „Г. Делчев“ бр. 197, Гостивар. (767)
- Работна книшка на име Нада Додевска, ул. „З. Бастеро“ бр. 5, Битола. (768)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Звонимир Димитријевиќ, Скопје. (769)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Коста Јордановски, Скопје. (770)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Коле Неделковски“ — Скопје на име Драгица Илчева, Скопје. (771)
- Работна книшка издадена од Гевгелија на име Донка Кадијева, Скопје. (772)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мерданка Симоновска, Скопје. (773)
- Индекс и студентска легитимација бр. 6579, издадени од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Киро Сандев, Скопје. (774)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анте Антевски, Скопје. (776)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Лојза Митевска, Скопје. (777)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Крстиќ, Скопје. (778)
- Работна книшка издадена од Титов Велес на име Љубе Ј. Димов, Скопје. (779)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Среќко Деловски, Скопје. (780)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ана Андоновска, Скопје. (781)
- Ученичка книшка од I до V одделение, издадена од Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје на име Симеончо Арсов, Скопје. (782)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасминка Димитровска, Скопје. (783)
- Свидетелство за положена квалификација — квалификуван хемиски работник, издадено од Хемиското училиште „Марија Кири“ — Скопје на име Трајче Доневски, Скопје. (784)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Р. Станковиќ, Скопје. (785)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Марија Трајкова, Скопје. (786)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меќабил Рустемов, Скопје. (787)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Ончевска, Скопје. (788)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Драган А. Ивановски, Скопје. (789)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордица Петковиќ, Скопје. (790)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоја Петриду, Скопје. (791)
- Свидетелство за I година ЕМУЦ — Скопје за радио тв механичар на име Јурдасеф Хоти, Скопје. (792)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Никола Јакимоски, ул. „Ленин“ бр. 74, Прилеп. (795)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Благој Кирков“ — Титов Велес на име Македонка Бошкова, ул. „Титоградска“ бр. 12, Титов Велес. (796)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фикри Конановски, ул. „Љубојно“ бр. 23, Битола. (797)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Вечерното училиште во Прилеп на име Борис Петрески, ул. „Пиринска“ бр. 53, Прилеп. (798)
- Диплома издадена од Трговското училиште — Прилеп на име Ристо Клинкароски, ул. „Маркова“ бр. 8, Прилеп. (799)
- Диплома за IV клас гимназија на име Бранко Врукоски, ул. „Димо Наредникот“ бр. 30, Прилеп. (800)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Коце Стоичев, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3, Титов Велес. (801)
- Здравствена легитимација на име Илија Талевски, ул. „Киро Ругужаров“ бр. 27, Титов Велес. (802)
- Диплома за машин-бравар на име Зоран Андоноски, с. Зубовце, Гостивар. (805)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Халмије Адилоска, ул. „Јордан Липерка“ бр. 5а, Битола. (806)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Петре Поп Арсов“ — с. Богомила на име Ангелина Таневска, Скопје. (807)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Гумшит Салихи, Скопје. (808)
- Свидетелство за V одделение, издадено од Осмолетката „Гоце Делчев“ — с. Љубанци на име Киро Бибановски, Скопје. (809)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангел Јованов, Скопје. (810)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсте Митевски, Скопје. (811)
- Свидетелство за I година, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Спасија Гешевска, Скопје. (812)
- Воена книшка издадена од Ниш на име Рефет Ц. Имер, Скопје. (813)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назмија Едип, Скопје. (814)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дулсума Кочан, Скопје. (815)

- Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Вучидол на име Верка Ѓорѓиевска, Скопје. (816)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Слободан Белински, с. Кучевиште, Скопје. (817)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Благоја Пирковиќ, с. Кучевиште, Скопје. (818)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Киро Белински, с. Кучевиште, Скопје. (819)
- Свидетелство за завршено Индустриско училиште со практична обука ЕМУЦ — Скопје на име Крсто Крстевски, Скопје. (820)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Ј. Б. Тито“ — с. Жидилово — Крива Паланка на име Јордан Пејчиновски, Скопје. (821)
- Свидетелство за II година, издадено од Управна школа во Скопје на име Кире Неделковски, Скопје. (822)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ — с. Нерези — Скопје на име Расим Миџтаров, Скопје. (823)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранка Алексијевска, Скопје. (824)
- Воена книшка издадена од Загреб на име Љубе Ѓорѓиевски, Скопје. (825)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Владимир Аврамовски, Скопје. (826)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — с. Волково — Скопје на име Александар Николовски, Скопје. (827)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Кочо Рацин“ — с. Блатец на име Павле Илиев, с. Драгобраште, Винаца. (832)
- Свидетелство за дактилограф на име Јованка Стојановска, ул. „22“ бр. 30, нас. Драчево, Скопје. (833)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димче Божиновски, с. Г. Којнари, Прилеп. (835)
- Ученичка книшка од VI одделение на име Рецо Хасановиќ, с. Г. Оризари, Титов Велес. (836)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Хузеир Хасановиќ, с. Г. Оризари, Титов Велес. (837)
- Свидетелство за V одделение на име Лазо Андов, с. Рибарци, Кавадарци. (838)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Јован Наумоски, с. Саракино, Тетово. (839)
- Работна книшка на име Боге Давидоски, Нова нас. Циглана, Гостивар. (840)
- Работна книшка на име Мухамет Ваирами, ул. „Полог“ бр. 30, Тетово. (841)
- Работна книшка на име Харун Аруни, с. Шипковица, Тетово. (842)
- Работна книшка на име Вите Гиноски, с. Дебреше, Гостивар. (843)
- Уверение за ѕидар на име Живко Пуоски, ГП „Црвена звезда“ — Гостивар. (844)
- Свидетелство бр. 03-104/1 за квалификуван металостругар, издадено од ОС — Берово на име Миле Павловски, с. Панчарево, Берово. (845)
- Свидетелство од VIII одделение на име Славе Петроски, с. Кривогаштани, Прилеп. (846)
- Свидетелство за VIII одделение на име Радован Аврамоски, ул. „М. Ацев“ бр. 16, Прилеп. (847)
- Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Училиштето „11 Октомври“ — Прилеп на име Миле Спасески, ул. „Киро Фетак“ бр. 38, Прилеп. (848)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Борка Талески“ — с. Витолиште на име Јова Цулеска, с. Витолиште, Прилеп. (850)
- Уверение бр. 77/71 за квалификуван работник — ѕидаро-тесар, издадено од Заводот за запослување — Крива Паланка на име Бошко Т. Ѓошевски, с. Петралица, Крива Паланка. (851)
- Ученичка книшка од III одделение на име Кемал Еминовиќ, с. Г. Оризари, Титов Велес. (852)
- Свидетелство за IV одделение на име Киро Дановски, с. Сопот, Титов Велес. (853)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Атиџе Д. Османи, с. Камеѓане, Тетово. (854)
- Уверение за положен шивачки испит, издадено од СО — Прилеп на име Јана Ѓорѓиоска, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 27, Прилеп. (2499)
- Свидетелство од VIII одделение на име Стојан Ристоски, с. Челопек, Гостивар. (856)
- Свидетелство за VIII одделение на име Велуд А. Асеини, с. Чеѓране, Гостивар. (857)
- Работна книшка издадена од Битола на име Ваница Милановска, ул. „Св. Марковиќ“ бр. 2а, Битола. (859)
- Уверение за квалификуван ѕидар на име Љубен Митрески, с. Рогоец, Крушево. (862)
- Индекс бр. 5010, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје на име Методија Ангелески, ул. „Н. Тесла“ бр. 19, Прилеп. (864)
- Работна книшка издадена од Куманово на име Перо Ј. Јовановски, с. Степанце, Куманово. (865)
- Работна книшка издадена од Белград на име Кемал Азизи, ул. „Ленин“ бр. 13, Тетово. (866)
- Диплома за висококвалификуван работник — бравар, издадена од Градско собрание Скопје на име Санде Јовановски, Скопје. (868)
- Месечна возна карта за релација Куманово—Скопје и обратно, издадена од ЖТП — Скопје на име Симо Спасевски, с. Атино Село, Куманово. (869)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Павлина Гајдова, Скопје. (870)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кенан Амет, Скопје. (871)
- Воена книшка издадена од Нови Сад на име Бајрам Идризи, Скопје. (872)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Љубомир Митревски, Скопје. (873)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелена Анастасова, Скопје. (874)
- Свидетелство за IV година и завршен испит, издадено од Стопанското училиште во Скопје на име Муртезан Ариф, Скопје. (875)
- Здравствена легитимација издадени од ЗСО — Скопје на име Јованка и Марјанка Момировски, Скопје. (876)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Каменковиќ, Скопје. (877)
- Свидетелство за квалификуван метало-стругар, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Влајко Стојановски, Скопје. (878)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „13 ноември“ — Скопје на име Нада Пејчиновска, Скопје. (879)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „А. Урдаревиќ“ — Скопје на име Камил Дрпљанин, Скопје. (830)
- Свидетелство за висококвалификуван работник — хемиски, издадено од Хемиското училиште „Марија Кири“ — Скопје на име Камил Дрпљанин, Скопје. (881)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Неда Шулеска, с. Издеглавје, Охрид. (882)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓорѓи Вељановски, Скопје. (883)
- Здравствена легитимација бр. 475489, издадена од ЗСО — Скопје на име Милорад Спасевски, Скопје. (884)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мери Шекерова, Скопје. (885)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Миливоје Доцевски, Скопје. (886)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ристевски Ристе“ — с. Долно Мелничани — Дебарско на име Миле Андевски, Скопје. (887)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Симоновска, Скопје. (888)
- Работна книшка издадена од Г. Петров на име Ратка Тошевска, Скопје. (889)
- Свидетелство за завршен испит, издадено од Средно фискултурното училиште во Скопје на име Спасо Митровски, Скопје. (890)
- Индекс бр. 19108, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Љубе Кутретински, Скопје. (891)

Работна книшка издадена од Скопје на име Живко Василевски, Скопје. (892)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Невена Миновска, Скопје. (893)

Индекс бр. 17956, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Живка Паунковска, Скопје. (894)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борка Поповска, Скопје. (895)

Работна книшка издадена од Скопје на име Боро Михов, Скопје. (896)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Достана Петрушевска-Цонова, Скопје. (897)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Душанка Велковска, Скопје. (898)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сунчица Атанасовска, Скопје. (899)

Работна книшка издадена од Скопје на име Аким Бекиров, Скопје. (900)

Индекс бр. 5986, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Христо Марков, Скопје. (901)

Индекс бр. 6037, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Драги Јанакиевски, Скопје. (902)

Работна книшка издадена од Скопје на име Абедин Нуредини, Скопје. (903)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дејан Јаневски, Скопје. (904)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Снежана Крстевска, Скопје. (905)

Дозвола-оружен лист рег. бр. 6455, издаден од УВР — Скопје на име Нејази Јусуфи, Скопје. (907)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатима Рамадан, с. Рачиново, Скопје. (908)

Работна книшка издадена од Скопје на име Блаже Шушлевски, Скопје. (909)

Работна книшка издадена од Скопје на име Борче Шегмановиќ, Скопје. (910)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љуба Лебамова, Скопје. (911)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јосиф Т. Петковски, Скопје. (912)

Индекс бр. 394, издаден од Архитектонско-градежниот факултет — Скопје на име Станислав Чурилов, Скопје. (913)

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Чедомир Стојковски, Скопје. (914)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александра Пејовска, Скопје. (915)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Муртезан и Рамиза Демирови, Скопје. (916)

Воена книшка издадена од Београд на име Фаредин Љатиџи, Скопје. (917)

Диплома за положен квалификуван ауто-лимар, издадена од Стопанското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Ристо Мишовски, Скопје. (918)

Сведетелство за I клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Гроздана М. Павлова, Скопје. (919)

Воена книшка издадена од Тузла на име Сали Демиров, Скопје. (920)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Калина Богданова, Скопје. (921)

Воена книшка издадена од Винковац на име Амит Рамадани, Скопје. (922)

Диплома за завршен испит, издадена од Трговската школа во Скопје на име Панаја Р. Костова, Скопје. (924)

Воена книшка издадена од Петровец на име Петар Ристовски, с. Раотинце, Тетово. (925)

Работна книшка рег. бр. 15/441, издадена од Скопје на име Васе Аврамовски, Скопје. (926)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ки-ро Ивановски, Скопје. (927)

СОДРЖИНА

Страна

48. Закон за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања — — 201
49. Закон за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд — — — — — 201
50. Закон за организација на превозот во патниот сообраќај — — — — — 202
51. Закон за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства во сопственост на граѓаните — — — — — 210
52. Закон за дополнување на Законот за изградба на инвестициони објекти — — — 220
53. Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните 220
54. Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за заеднички резерви на здравствените работни организации — — — — — 220
55. Одлука за давање согласност на Законот за ратификација на Европската спогодба за работа на екипажите на возилата што вршат меѓународни друмски превози (АЕТР), со протоколот за потпишувањето 221
56. Одлука за пренесување на средства и одлагање на анuitети по кредити одобрени на Рудници и железарница „Скопје“ од средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството 222
57. Одлука за давање согласност на Предлогот на закон за ратификација на Спогодбата за гаранција меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој за финансирање на индустрискиот проект Ливница железна и темпера (ЈУ 947) со прилози 222
58. Одлука за давање согласност на Предлогот за ратификација на Програмата за културна, научна и просветна соработка меѓу СФРЈ и Финска, потпишана на 7 јуни 1973 година во Белград — — — — — 222
59. Одлука за давање согласност за ратификација на Протоколот меѓу Владата на СФРЈ и Владата на Сојузна Република Германија за помош во капитал, потпишан на 20 декември 1972 година во Бон — — — — — 222
60. Одлука за разрешување на судии на Окружниот суд во Скопје и Окружниот суд во Битола — — — — — 223
- 60а. Одлука за Програма на здравствената заштита на населението на Социјалистичка Република Македонија за 1974 година — 223